



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламацин 15 дена.

Петок, 21 јануари 2000
Скопје

Број 3

Год. LVI

Аконтацијата за 2000 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 100
денарн. Жиро сметка 40100-603-12498

121.

Врз основа на член 6, а во врска со член 5, став 2 од Деловникот за организација, делокруг и начинот на работа на работните тела на Претседателот на Република Македонија, донесувам

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ- ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се разрешува член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија

Стеван Павлески.

II

За член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија се именува

– Ставре Циков, републички јавен обвинител.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-69
20 јануари 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

122.

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 декември 1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – Ц.О. – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија Ц.О. – Скопје, донесен од Управниот одбор на јавното претпријатие на седницата одржана на 6 ноември 1999 година.

2. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5311/7
21 декември 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

123.

Врз основа на член 197 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И РАСПОРЕД НА РАБОТ- НОТО ВРЕМЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИ- НАНСИИ СО ОРГАНИТЕ ВО НЕГОВ СОСТАВ

1. Со оваа одлука се определува распоредот на работното време во Министерството за финансии со органите во негов состав.

2. Новиот распоред на работното време од 08,00 до 16,00 часот ќе почне да се применува од 1.02.2000 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-112/1
17 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

124.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ број 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.01.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за животна средина и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

1	2	3	4	1	2	3	4
	8471 60	– Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:				а) MIKROFON SO SLUŠALKI	2 парчиња
	8471 60 50 00	–Тастатури	2 парчиња	8525		Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери:	
	8471 70	–Мемориски единици:				–Предаватели со вграден приемник:	
	8471 70 51 00	–Оптички, вклучувајќи и магнетно-оптички				–За целуларни системи (мобилен телефони)	
		а) CD ROM DRIVE 40x	2 парчиња			а) NOKIA 3210	1 парче
	8471 70 53 00	–Хард диск драјв (хард диск дривс)				Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео проектори:	
		а) HDD 10 GB	2 парчиња		8525 20	–Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:	
	8471 80	–Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:			8525 20 91 00	–Во боја	
	8471 80 10 00	–Периферни единици				а) COLOR MONITOR 17 VIEWSONIC	2 парчиња
		а) MOUSE	2 парчиња			Електронски интегрирани кола и микро-склопови:	
	8471 90 00 00	–Друго				–Монолитни дигитални интегрирани кола:	
8473		а) HUB 9 PORTEN	1 парче	8528		–Метално оксидни полупроводници (MOC технологија):	
		Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:				---Мемории (D-RAMs; S-RAMs; cache-RAMs; EPROMs; E2PROMs; FLASH E2PROMs; ROMs; CAMs; FIFOs; LIFOs; и др.)	
	8473 30	–Делови и прибор на машини од тар. број 8471:				а) СДРАМ 32МБ	2 парчиња
	8473 30 10 00	–Електронски			8542 13	–Друго, вклучувајќи кола добисни со комбинација на биполарна и MOS технологија (BI-MOS технологија):	
		а) MATIČNI PLOČI	2 парчиња			---Микропроцесори	
		–PENTIUM II			8542 13 10 00	а) PROCESORI PENTIUM III KATMAI 450 mhz	2 парчиња
	8473 30 90 00	–Други				Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комби-	
		а) MINI TOWER	2 парчиња				
8504		Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калем:		8542			
	8504 40	–Статички конвертори (претворувачи):					
	8504 40 30 00	---Модули за напојување од вид кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци					
		а) UPS 9 PORTEN	1 парче				
8518		Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии; наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон; аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплекти за засилување на звукот:					
	8518 22	–Звучни кутии со повеќе звучници:			8542 19 55 00		
	8518 22 90 00	---Друго					
		а) ZVUČNICI					
		ЗА		8703			
	8518 30	–Наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон:	2 парчиња				
	8518 30 90 00	–Друго					

1	2	3	4
---	---	---	---

8703 32 ниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:
 --Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 2500 см³:
 ---Нови:
 ----Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 2000 см³:
 8703 32 10 11 ----Патнички автомобили, составени
 а) OPEL ASTRA 1.7 DIZEL 1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-153/1
 17 јануари 2000 година.
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
 Љубчо Георгиевски, с.р.

125.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

1. За потсекретар во Министерството за финансии се назначува Тони Димитриоски, досегашен потсекретар во Министерството за трговија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-26/2
 11 јануари 2000 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
 Љубчо Георгиевски, с.р.

126.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на министерот за финансии се назначува Дафина Талева Хаџи Васкова, досегашен советник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-26/3
 11 јануари 2000 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
 Љубчо Георгиевски, с.р.

127.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на министерот за финансии се назначува Елизабета Владимирова, досегашен советник на министерот за трговија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-26/4
 11 јануари 2000 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
 Љубчо Георгиевски, с.р.

128.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на министерот за финансии се назначува Тања Таневска, досегашен советник на министерот за трговија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-26/5
 11 јануари 2000 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
 Љубчо Георгиевски, с.р.

129.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на министерот за финансии се назначува Марија Костовска, досегашен самостоен советник во Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-26/6
 11 јануари 2000 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
 Љубчо Георгиевски, с.р.

130.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА

1. Се разрешува Тони Димитриоски од должноста потсекретар во Министерството за трговија, поради минување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-26/7
11 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

131.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува Дафина Талева Хаџи Васкова од должноста советник во Владата на Република Македонија, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-26/8
11 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

132.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА

1. Се разрешува Елизабета Владимирова од должноста советник на министерот за трговија, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-26/9
11 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

133.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА

1. Се разрешува Тања Таневска од должноста советник на министерот за трговија, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-26/10
11 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

134.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

1. М-р Недан Јовановски се разрешува од должноста потсекретар во Министерството за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-46/1
11 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

135.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. Сашо Мијалков се разрешува од должноста помошник на министерот за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-47/1
11 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

136.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. Кире Шошев се разрешува од должноста помошник на министерот за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-48/1
11 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

137.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. М-р Горѓи Аџиски се разрешува од должноста советник на министерот за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-49/1
11 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

138.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. Ристо Мојсов се разрешува од должноста советник на министерот за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-51/1
11 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

139.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

1. За потсекретар во Министерството за одбрана се назначува полковник Гојко Јангелов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-53/1
11 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

140.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. За помошник на министерот за одбрана се назначува полковник Ристо Георгиев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-54/1
11 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

141.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јануари 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. За помошник на министерот за одбрана се назначува потполковник Климе Стојаноски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-55/1
11 јануари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II-СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје се води постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителката Петра Јованоска од Скопје, против тужените Анифе Дедиќ, Игбал Хастург, Аете Љминовска и Елменида Еминовска и Елида Еминовска со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јават во судот или во судот да ја достават својата адреса на живеење. Во спротивно, нејзините интереси во постапката ќе ги застапува привремениот старател, адвокатот Димитрија Атанасовски од Скопје, кој е поставен од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје со решение бр 3020-800 од 6 12 1999 година

Од Општинскиот суд Скопје II-Скопје, X П.бр 2240-99 (1421)

Пред Основниот суд Скопје II-Скопје се води парнична постапка за утврдување на сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителот Вlado Јосимовски од Скопје, против тужените Симо Младенов, Никола Николовски, Крсте Трипуновски и други од Скопје, сета со непозната адреса на живеење

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините во град Скопје бр 3020-831 од 22 12 1999 година за привремен старател на тужените се поставува Лиљана Митковска адвокат од Скопје, ул "Титоввелешка" бр 38. Привремениот старател ќе ги застапува тужените пред судот и ќе ги штити нивните права и интереси до правосилното окончување на спорот или се досека тужените или нивните полномошници, се појават пред судот во текот на постапката

Од Основниот суд Скопје II-Скопје IV П бр 1674-99 (1461)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар (ОСГ) се води постапка за исполнување на договор за купопродажба по туж-

бата на тужителот Идризи Неџатин од с.Врапчиште, против Шакири Фејзула, Фаредин и Абдула

Се повикува лицето Шакири Фаута Фејзула од с.Врапчиште, сега со непозната адреса во Република Чешка, да се јави во судот. Доколку именувааниот не се јави по објавување на огласот ниту пак поставил свој полномошник, во постапката ќе го застапува привремениот застапник Димитриеска Душица, стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.1138/97.

(2026)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово се води постапка за исполнување на спогодба по тужбата на тужителот Петковски Гуте од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр.99, против тужениот Ѓорѓи Петковски од село Стрезовце, а сега во Холандија со непозната адреса. Вредност на спорот 40.000 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката. За привремен застапник му се определува Тони Цветковски адвокат од Куманово кој ќе го застапува се додека тужениот или неговиот полномошник не ќе се појават пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр.2044/98.

(2023)

Пред Основниот суд во Куманово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Керими Кенан од с.Опае Кумановски, против тужената Вилма Барбар Кох од Хан-Германија со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

На тужената за привремен застапник и се поставува адвокатот Звонко Богдан од Куманово до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Куманово, X П.бр.2890/99.

(1182)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд води спор за исполнување на договор за купопродажба Љезами Неат од с.Челопек, Тетово, против Вејзулан Мехида од с.Челопек а сега со непозната адреса во Босна.

Се повикува тужената во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да достави адреса на судот или постави свој застапник. По истекот на овој рок судот ќе и постави привремен старател кој ќе го води процесот во нејзино име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.640/99 (2298)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за сопственост по тужбата на тужителите Изаири Љазим и др. од с.Д.Палчиште против тужените Мемиши Музафер, Мемиши Кемал и Мемиши Шефки од с.Д.Палчиште сега со непозната адреса во СР Германија.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јават во Основниот суд во Тетово или да постават свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа Тетово ќе им постави привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1206/99 (2299)

Пред овој суд води спор Арифџи Фехми од с.Теарце за исполнување на договор, против Бајрам Мемет Абдули од с.Теарце, а сега со непозната адреса во Босна и Херцеговина.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или постави свој застапник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го води спорот во негово име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1180/99. (2300)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2370/99, на регистарска влошка бр. 008527, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Бајрам Цуцулоски и др. „ОС енд ЦУЦУЛИ КОМПАНИ“ Увоз-извоз ДОО ул. „Скопска“ бр. 157, Скопје.

Основачи: Осман Цуцулоски и Бајрам Цуцулоски, на Претпријатието за промет на големо и мало „ОС енд ЦУКИ – КОМПАНИ“ експорт-импорт П.О. Кичево, вршат претворање на истото во друштво со ограничена одговорност со Одлука бр. 01/99 од 22.05.1999 година.

Основната главница вкупно на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 20.10/1м, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.75, 29.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.74, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторени обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Осман Цуцулоски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2370/99.

(43024)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13835/99, на регистарска влошка бр. 020206077-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец „БАЗАР“ трговија на мало Самет Енвер Неџиби ТП ул. „Сима Погачаревик“ бр. 30, Куманово.

Дејности: 52.42, 52.43.

Лично одговара со целиот свој имот.

Управител е Самет Енвер Неџиби со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13835/99.

(43286)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1678/99, на регистарска влошка бр. 007834, го запиша во трговскиот регистар претворањето во Д.О.О.Е.Л. на Трговско друштво за трговија и превоз Билјана Климовска „БЛАГОЈА“ Д.О.О.Е.Л. ул. „Марко Цепенков“ бр 36, Охрид.

Содружник: Билјана Климовска со Изјава од 22.06.1999 год.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограичен промет, меѓународна шпедиција.

Друштво во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања, друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото, управител е Билјана Климовска

Основната главнина изнесува 6.200 ДЕМ во денарска противвредност од 192.200,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1678/99. (43027)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1254/99, на регистарска влошка бр. 007410, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало Маринко Стојаноски „БЕЛОТО“ ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Гоце Делчев“ 47/10, Прилеп.

Основач на фирмата е Маринко Стојаноски, истовремено и управител и застапник на ДООЕЛ.

Дејности: 15.81/1, 28.62, 29.71, 29.72, 31.10, 32.20, 31.30, 31.40, 31.62, 32.20, 50.20, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 52.12, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.12/3, 72.50, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба.

Основачкиот влог изнесува 5.000 ДЕМ во противвредност на основни средства по проценка од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1254/99. (43028)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2437/99, на регистарска влошка бр. 008594, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги „НАЈСЛИ“ Јосиф ДООЕЛ ул. „Наум Наумоски Борче“ бр. 25, Струга.

Претпријатието се претвора во друштво со ограничена одговорност на едно лице и врши усогласување на акти и основна главнина и во иднина во прометот со трети лица ќе истапува под горната фирма.

Основач е Јосиф Спасески.

Дејности: 02.02, 17.40/1, 17.60, 18.21, 18.22, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.2, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.32, 29.40, 29.71, 29.72, 34.30, 45.11,

45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.7241, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 73.10/2, 73.30, 74.11, 74.12, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 72.40/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.41, 80.42, 92.12, 92.20, 92.34, 92.62, 92.71, 92.72, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограичен промет, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, продажба на стоки од слободни царински продавници.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за преземените обврски во тој промет одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности и во надворешниот трговски промет е Јосиф Спасески.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2437/99. (43029)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 948/99, на регистарска влошка бр. 007104, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговското друштво за угостителство и трговија Мице Мицески „ПАЛАДИУМ“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Андон Слабејко“ бр. 4, Прилеп.

Дејности: 50.30/1, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 92.62, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности е Мице Мицески.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 948/99. (43030)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1140/99, на регистарска влошка бр. 007296, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „ИМИЦ“ увоз-извоз, Главинче Петар, ДООЕЛ, ул. „Климентска“ бр. 118, Охрид.

Производното, трговско услужно претпријатие „ИМИЦ“ увоз-извоз, ПО, Охрид, се претвора во друштво со ограничена одговорност на едно лице и во иднина во правниот промет со трети лица ќе настапува под горната фирма.

Основач: Главинче Петар од Охрид.

Дејности: 17.21, 17.54/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 17.54/2, 19.20, 21.21, 25.22, 28.11, 28.75, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33,

52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, респект, туристички услуги.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица за преземените обврски во тој промет одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Лице овластено за застапување во рамките на запишаните дејности во надворешниот трговски промет е Главинче Петар, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1140/99. (43031)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3582/99, на регистарска влошка бр. 009746, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за трговија на големо и мало, услуги и производство „СИМПРОМ“ Симо, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „8-ми Септември“ бр. 50, Охрид.

Основач: Симо Ангелевски од Охрид.

Дејности: 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.24, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.52, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 71.40, 92.12, 19.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, респект, малограничен промет, респект, меѓународен транспорт и шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови и странски стоки.

Во правниот промет и односите со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет и односите со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Симо Ангелевски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Основачот вложува 5.200 ДЕМ во денарска противвредност од 161.200,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3582/99. (43032)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1134/99, на регистарска влошка бр. 007290, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало, Благоја Ачкоски и др. „КО-МА 94“ увоз-извоз, ДОО, ул. „Андон Слабејко“ бр. 5, Прилеп.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.95, 15.98/2, 24.66, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.11, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, на-

дворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови за странски стоки, малограничен промет, респект.

Благоја Ачкоски, управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1134/99. (43033)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1215/99, на регистарска влошка бр. 007371, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за трговија на мало Гордана Ристо Стојкоска „ЦУЛИ МИСТИК“ ул. „Јоска Јорданоски“ 103, Прилеп.

Основач на трговецот поединец е Гордана Стојкоска.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.26, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.32, 52.50, 52.12, 52.33, 52.48, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1215/99. (43034)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 4396/98, на регистарска влошка бр. 005584, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО на Друштво за транспорт, трговија и услуги „РИК-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Јанески Рубинчо и др., ДОО, увоз-извоз, ул. „Борка Стеваноски“ бр. 64, Прилеп.

Дејности: 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 19.30, 20.10/1, 20.40, 21.11, 21.12, 24.16, 24.17, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.70, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 74.12, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стока, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, респект.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Јанески Рубинчо, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основна проценка 13.036,50 ДЕМ. во денарска противвредност по предмети.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4396/98. (43035)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 951/99, на регистарска влошка бр. 007107, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги, Балоски Петар „КОКИЛА“ ДООЕЛ, ул. „Мирче Ацев“ бр. 18, Охрид.

Содружник: Балоски Петар со Изјава од 21.04.1999 г.

Дејности. 19.30, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.21, 29.24, 29.40, 29.56, 29.71, 31.10, 31.20, 31.40/3, 1.50, 31.61, 31.62, 33.10/1, 34.30, 35.41, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, откуп на земјоделски и стокарски производи, шумски плодови и лековити билки, откуп на добиток и живина, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од констигнациони склади на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, агенциски услуги во транспортот, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото е Димов Ванчо, управител.

Основната главнина изнесува 745.375,32 ДЕМ или во денарска противвредност од 23.106.635 ден. во пари и предмети според приложена изјава од овластен книговодител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 951/99. (43036)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2350/99, на регистарска влошка бр. 008507, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и занаетство Божиноски Богољуб „БУБЕ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „11-ти Октомври“ бр. 60, Кичево.

Основачот на претпријатието со назив: Претпријатие за трговија и занаетство „БУБЕ“ увоз-извоз, ЦО, врши претворање на истото во Друштво со ограничена одговорност од едно лице и новиот назив гласи: Друштво за производство, трговија и занаетство Божиноски Богољуб „БУБЕ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, Кичево, со Одлука бр. 01/99 од 7.06.1999 година.

Основна главница на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000,00 денари во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 28.52, 28.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.12, 65.12/3, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, констигнација, реекспорт,

шпедиција, туристичко-угостителски услуги, меѓународен транспорт на стоки, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Божиноски Богољуб, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2350/99. (43037)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2352/99, на регистарска влошка бр. 008509, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ПП со ЗТД на Друштво за транспорт, промет и услуги, Божиноски Раде „КИКИ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Мирко Милески“ бр. 66, Кичево.

Основачот на приватното претпријатие со назив Претпријатие за транспорт, промет и услуги „КИКИ-ПРОМЕТ“ ДОО увоз-извоз Кичево, врши усогласување на истото со ЗТД со Одлука бр. 01/99 од 7.06.1999 година.

Основна главнина на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000,00 денари во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.82/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47м, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.24, 63.30, 63.12, 65.12/3, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, констигнација, реекспорт, шпедиција, туристичко-угостителски услуги, меѓународен транспорт на стоки, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зорка Божиноска, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2352/99. (43038)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 988/99, на регистарска влошка бр. 007145, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Акционерско друштво дрвна индустрија „КАРАОРМАН АБ“ увоз-извоз, с. Враништа, Струга.

Дејности: 51.70, 20.10/2, 20.40, 20.51, 20.52, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 61.20, 63.21, 60.21, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.41, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.51, 51.57, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 26.21, 26.25, 50.20, 70.20, 74.12, 72.10, 74.84, 74.20/3, 52.30, 52.31, 52.32,

52.33, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.63, 37.10, 37.20, 40.30, 45.11, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки во патен сообраќај, меѓународна шпедиција, застапување во промет на стоки и услуги, малограничен промет.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Агрон Бајрами, претседател на Управен одбор.

Износот на основната главнина изнесува 3.000.000 ДЕМ а е уплатено 1.537.800 ДЕМ.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 988/99.

(43039)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1214/99, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, промет и услуги „ТАХОГРАФ“ Јанкуловски Петре, увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Кузман Јосифоски“ бр. 276, Прилеп.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 20.10/1, 21.22, 28.73, 28.74, 28.75, 34.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.1, 51.13, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.3, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.6, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.22, 60.23, 60.24, 74.11, 74.12, 74.30, 74.81, 74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување и застапување во прометот со стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странска стока, реекспорт, малограничен промет, комисиони работи.

Во правниот промет трговското друштво настапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот, подна одговорност.

Друштвото во правниот промет ќе го застапува Јанкуловски Петре, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1214/99.

(43040)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2389/99, на регистарска влошка бр. 008546, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштво за Трговија, производство и услуги „АВТОФРЕШ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, Гоце, ул. „Јане Сандански“ бр. 59-1/6, Охрид.

Друштвото е настанато со претворање на ПП за производство, трговија и услуги „АВТОФРЕШ“ увоз-извоз, ПО, Охрид.

Единствен содружник е Илиски Гоце.

Основна главнина на друштвото е 7.850.00 ДЕМ или 247.275.00 денари, а се состои од ствари (предмети).

Дејности: 21.12, 21.25, 25.22, 25.24, 21.21, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.24, 60.22, 63.12, 63.22, 63.30, 63.40, 71.10, 75.10, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 50.20, 55, 55.1, 55.11,

55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.70, 92.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 71.21, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.23, 51.34, 51.39, 51.35, 51.41, 51.42, 52.11, 52.12, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.35, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, надворешна трговија со прехранбени производи и непрехранбени производи.

Друштвото има полно овластување и полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Илиски Гоце, управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2389/99.

(43041)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3153/99, на регистарска влошка бр. 009318, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за производство, промет и услуги Љубо Здравески „СТРЕА“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „11-ти Октомври“ бр. 44, Кичево.

Основачот на Претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало „АСТРЕА“ ЦО увоз-извоз, ул. „11-ти Октомври“ бр. 44, Кичево, Здравески Љубо, изврши усогласување на претпријатието со одредбите од ЗТД и истото го претвори како друштво со ограничена одговорност основано од едно лице, ДООЕЛ.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.87, 21.23, 25.23, 25.22, 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 28.52, 28.62, 28.73, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.21, 61.30, 63.40, 65.12/3, 92.34, 93.01, 93.05, забавни игри со автомати, видео игри, пикадо, шах и сл., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, шпедиција, меѓународен превоз на стоки во патници, услуги во меѓународниот сообраќај, консигнација, комисиони работи, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот, потполна одговорност.

Овластено лице за застапување на друштвото во својство на управител е основачот на друштвото Здравески Љубо, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, кој ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет.

Основачот здружува сопствени средства во износ од 156.500,00 денари или во противвредност од 5.050,00 германски марки.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3153/99.

(43042)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2181/99, на регистарска влошка бр. 008337, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Трговско друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги Христов Ѓорѓи „ХРИСТОВ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 18/12, Битола.

Основач: Христов Ѓорѓи

Управител: Христова Верка.

Дејности: 19.20, 17.54/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.83.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2181/99.
(43048)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2248/99, на регистарска влошка бр. 008404, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во ДОО на Друштво за производство, трговија и услуги „СПИК ТРАДЕ“ Јордан и други увоз-извоз, ДОО, ул. „Славеј Планина“ 66, Охрид.

Содружници: Јордан Јорданоски од Охрид, со удел од 465.000,00 ден. во ствари, Владо Трајановски од Скопје, главница од 6.200,00 ден. и Лука Которчевиќ од Скопје, 6.200,00 ден.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 51.57, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 29.11, 29.40, 29.12, 29.13, 29.14, 30.01, 30.02, 34.30, 31.10, 33.20, 32.20, 32.30, 31.62, 33.30, 29.71, 29.72, 31.61, 25.21, 25.24, 20.10/1, 20.20, 36.11, 36.12, 20.30, 20.40, 37.10, 37.20, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 52.72/1, 52.72/2, 74.40, 74.20/3, 73.10/2, 74.13, 74.12, 74.84, 65.12/2, 65.12/3, 02.01, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција и транспорт, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија.

Полни овластувања и полна одговорност на субјектот на уписот.

Управител: Јордан Јорданоски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2248/99.
(43050)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13017/99, на регистарска влошка бр. 020209507-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП „ОРИЕНТ“ Трговец на мало, Најдовски Мирко Дејан, ул. „Петре Прличко“ 66, Велес.

Основач: Најдовски Мирко Дејан.

Дејност: 52.62.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување е Најдовски Дејан, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13017/99.
(43059)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 799/99, на регистарска влошка бр. 1-69870-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на Приватна здравствена организација – Ординација по општа стоматологија „ЕРГО-ДЕНТ“ ул. „Благој Горев“ бр. 137-5/3, Велес.

Се врши основање на Приватна здравствена организација Ординација по општа стоматологија „ЕРГО-ДЕНТ“ ул. „Благој Горев“ бр. 137-5/3, Велес.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 799/99.
(43062)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9581/98, на регистарска влошка бр. 020086527-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП „ИНТЕРПРОМ“ Продавница за мешовита стока, Таироски Мевмед Мусо, с. Мелница, Општина Чашка.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.44/4.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП ќе одговара лично, со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување во прометот е Таироски Мусо, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9581/98.
(43066)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13735/99, на регистарска влошка бр. 020202427-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Трговец поединец Автопревозник „МАРТИНА“ ТП, Тони Тоде Анастасовски, ул. „Јадранска“ бр. 13, Скопје.

Трговец поединец е основан со Пријава бр. 01 од 20.10.1999 година.

Основач на трговец поединец е Тони Анастасовски од Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Тони Анастасовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13735/99.
(43068)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6600/99, на регистарска влошка бр. 020190927-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Автотаксист „МАЈАМИ“ ТП Хадис Мемедали Илџи, ул. „Младен Груески“ бр. 18а, Гостивар.

Основач: Хадис Илџи од Вруток, Гостивар.

Дејност: 60.22 – Такси превоз.

За овластувањата во правниот промет трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Хадис Илџи, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6600/99.
(43073)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13990/99, на регистарска влошка бр. 020214287-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „БОБАР КОМПАНИ“ Гаврило, експорт-им-

порт ДООЕЛ, бул „Партизански одреди“ бр. 46а, Скопје.

Дејности: 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 25.22, 25.24, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.213, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија, соработка со странски кооперанти и производители, продажба на странска стока на консигнационни складишта, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници.

Управител: Гаврило Бобар од Бијељина.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Единствен содружник на друштвото е Гаврило Бобар од Бијељина, Б и Х, Република Српска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13990/99. (43074)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6075/99, на регистарска влошка бр. 020199437-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Авто такси „ТОФАС“ Адем Гариш Суловски, ТП, ул. „Севастополска“ бр. 56, Скопје.

Дејност: 60.22 – Такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично, со целиот свој имот.

Адем Скуловски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6075/99. (43076)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10975/99, на регистарска влошка бр. 020177437-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Трговија на мало со стоки на тезги и пазари „АНЕ-АИ“ Ангел Иван Перовски, ТП, ул. „Никола Русински“ бр. 3-6/1-2, Скопје.

Дејност: 52.62 – Трговија на мало со стоки на тезги и пазари.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично, со целиот свој имот.

Ангел Перовски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10975/99. (43077)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13570/99, на регистарска влошка бр. 020213707-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет и такси превоз „ФРАНС-КОМЕРЦ“ Франсоа и други, ДОО, експорт-импорт, бул. „Партизански одреди“ бр. 70-а, Скопје.

Основачи: Франсоа Чавдаров и Вера Чавдарова од Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 50.40, 50.40/3, 50.40/4, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, комисиона продажба, продажба на странски стоки од консигнационни складишта, изведувачки завршни и занаетчиски работи во странство, услуги во меѓународниот туризам, инженеринг.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Франсоа Чавдаров, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13570/99. (43078)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5730/98, на регистарска влошка бр. 020089627-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП со трговија на мало „СИТИ“ Ковиловски Јован Ѓоре, ул. „11-ти Октомври“ бр. 23/2-2, Скопје.

Основач: Ковиловски Јован Ѓоре од Скопје.

Дејности: 52.26, 52.42, 52.43, 74.84.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Деспотовиќ Гордана, управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5730/99. (43079)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13953/99, на регистарска влошка бр. 020223847-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на Друштво за производство, промет, угостителство и услуги „А 2000“ Јане и др. ДОО, увоз-извоз, ул. „Кумровец“ бр. 4, Скопје.

Содружници: Јанев Јане и Кичевски Димче од Скопје.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 17.40, 18.21, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.53, 27.54, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно-трговскиот промет, консигнациони работи, комисиони работи, услуги на меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет и вршење на работи во надворешно-трговскиот промет е Јанев Јане, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13953/99. (43081)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14161/99, на регистарска влошка бр. 020224477-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП за промет на мало со месо и производи од месо – месарница „МОНТАНА“ Ѓорѓе Никола Карајанов, бул. „Брант Петрушев“ бр. 10, Гевгелија.

Основач на ТП е Ѓорѓе Никола Карајанов од Гевгелија.

Дејности: 52.22, 52.27, друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на ТП е Ѓорѓе Карајанов, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14161/99. (43083)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14127/99, на регистарска влошка бр. 020212947-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар упис и основање на Трговско друштво за производство, трговија и услуги, „ДОРЛЕНД“ Звонко и др. д.о.о. експорт-импорт с. Прдејци, Гевгелија.

Друштвото е основано со договор за основање од 3.11.1999 год., а содружници се Звонко Лазаров, Борче Лазаров и Васил Лазаров сите од с. Прдејци, Гевгелија.

Дејности: 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.51, 28.63, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41,

51.42, 51.43, 51.52, 51.70, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.48, 55.40, 55.51, 55.11, 60.24, 63.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки.

Во правниот промет трговското друштво со трети лица истапува во свое име и за своја сметка и има неограничени овластувања, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица целосно одговара.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Звонко Лазаров, управител – без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14127/99. (43085)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14337/99, на регистарска влошка бр. 020214537-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за меѓународен транспорт, шпедиција и трговија „АЛ-АН ТРАНС“ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 77/3-37, Скопје.

Дејности: 25.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација, реекспорт, малограѓанен промет со Југославија, Албанија, Бугарија и Грција, меѓународен превоз на стока, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Зоран Митровски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14337/99. (43086)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12237/99, на регистарска влошка бр. 020224267-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги, „ЕМ“ Мирјана ДООЕЛ ул. „Васо Карајанов“ бр. 28, Гевгелија.

Единствен содружник е Мирјана Шуклева од Гевгелија.

Дејности: 01.13/2, 01.24, 15.61, 15.81, 15.91, 15.98/2, 17.40, 15.81/1, 15.81/2, 17.40/1, 25.22, 25.24, 31.10, 31.20, 31.61, 31.82, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.14, 51.18, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.51, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/2, 55.51, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.84, 60.23, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Мирјана Шуклева, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12237/99. (43087)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14051/99, на регистарска влошка бр. 020214327-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, агенции за недвижен имот и услуги „КОДЕКС“ Анета ДООЕЛ увоз-извоз ТЦ Карпош локал 3-Б секција, Скопје.

Основач: Анета Геговска од Скопје со основачки влог: 5.212 ДЕМ или 161.500,00 денари.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/2, 01.43/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 15.91, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 24.15, 24.16, 26.22, 26.25, 29.71, 29.72, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.50, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 51.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 74.84, 93.01, 93.02, 93.03, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во надворешно трговското работење е Анета Геговска, управител.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14051/99. (43088)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6338/99, на регистарска влошка бр. 020224717-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП „ПАЈО-РТВ“ сервис на Бекир Зекир Ерџан, бул. „Јане Сандански“ Месни трг. центар Б-2, локал 8, Скопје.

Дејности: 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 32.30.

Одговорност на трговецот поединец, одговара лично со целиот свој имот.

Управител на трговецот поединец е Бекир Ерџан.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6338/99. (43090)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13985/99, на регистарска влошка бр. 020224077-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, шпедиција, трговија и услуги „САНИЈА-ПРОМ 2000“ Талат ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Задругарска“ бр. 17, Кавадарци.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 63.30, 63.40, 55.30/1, 55.30/2,

55.40, 63.11, 63.12, 65.12/3, 93.05, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

* Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Мамудоски Талат, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13985/99. (43092)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8435/99, на регистарска влошка бр. 020199847-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговија на мало со брашно „БРАШНАРА КВАЛИТЕТ“ ТП Божидар Гоме Андриески, ул. „Никола Парапунов“ бр. 196, Гостивар.

Основач: Божидар Андриески од Гостивар.

Дејности: 52.11, 52.12.

За овластувањата во правниот промет трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целиот свој имот.

Божидар Андриески, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8435/99. (43094)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11939/99, на регистарска влошка бр. 020198197-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП „СИБЕЦ“ – Продавница за мешовита стока Ахмедов Абдула Шефки, с. Горно Јаболчиште, Велес.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.44/4.

Во правниот промет со трети лица, ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, ТП ќе одговара лично, со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување во прометот е Ахмедов Шефки од с. Горно Јаболчиште, Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11939/99. (43110)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11155/99, на регистарска влошка бр. 020177417-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП „ЕПСА“ – колонијал трговец-подинец Елица Никола Арсова, ул. „Горги Димитров“ б.б., Велес.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26.

Во правниот промет со трети лица, управителот Елица Арсова од Велес, истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11155/99. (43112)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13206/99, на регистарска влошка бр. 02013037-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги на големо и мало „БОРЈАКА“ Калина експорт-импорт, ДООЕЛ, ул. „Никола Вукомировиќ“ бр. 21, Скопје.

Основач на друштвото е Калина Ѓорговска од Скопје со стан на ул. „Никола Вукомировиќ“ бр. 21.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 1.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.83, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 74.82, 74.84, во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе се занимава со надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, шпедиција и консигнациони складишта, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги и малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и меѓународниот трговски промет ќе биде Билјана Трпеска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13206/99. (43113)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12794/99, на регистарска влошка бр. 020212057-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги „АЛЕКС“ Владимир Симоновски ДООЕЛ, ул. „Бриселска“ бр 31, Скопје.

Дејности: 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и меѓународна шпедиција.

Единствен содружник и управител на друштвото е Владимир Симоновски. Тој ќе го претставува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12794/99. (43114)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5905/99, на регистарска влошка бр. 020224207-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар

запишувањето на ТП „ТЕА“ – угостителски објект Игњатов Томе Дончо Општина Градско.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2.

Во правниот промет со трети лица, ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, ТП ќе одговара лично, со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување е Игњатов Дончо, од Општина Градско, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5905/99. (43115)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10620/99, на регистарска влошка бр. 020207827-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Авто такси ТП „ЗВОНИК“ Звонко Томе Чанкуловски, ул. „Софиска“ бр. 34-а, Скопје.

Основач: Звонко Томе Чанкуловски, ул. „Софиска“ бр. 34-а, Скопје.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет одговара Трговец-поединец со својот имот во однос на трети лица.

Управител е Звонко Чанкуловски со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10620/99. (43126)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9629/99, на регистарска влошка бр. 020212597-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „НАРЦИС“ Илија Михов ДООЕЛ, ул. „Браќа Х Тефови“ бр. 48, Кавадарци.

Содружник на друштвото е Илија Михов, ул. „Браќа Х Тефови“ бр. 48, Кавадарци.

Дејности: 15.81, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.89, 28.72, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, угостителски и туристички услуги, реекспорт, посредување и застапување на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител и застапник на ТД во надворешен промет е Илија Михов, управител без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9629/99. (43127)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10195/99, на регистарска влошка бр. 020188377-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП за угостителство „ЈАВОР-ЦОКО“ Ѓорѓе Никола Терезиса, с. Мрзеници, Гевгелија.

Основач: Ѓорѓе Терезиев.

Дејност: 55.30, 55.30/1, 55.30/2

Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во прометот ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Ѓорѓе Терезиев, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10195/99. (43128)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14078/99, на регистарска влошка бр. 020214447-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и промет со автомобилски и индустриски делови „САФЕТИ КОМПАНИ“ Јирген и други ДОО, ул. „Периша Савелиќ“ бр. 1, Скопје.

Содружници на друштвото се: Бодер Раинхард Ханс, Суксдорф Јирген Фридрих, Блажески Богоја, Славоски Љубомир и Илоски Љубен.

Друштвото е основано со Договор од 02.11.1999 година.

Дејности: 25.22, 25.23, 25.24, 27.53, 27.54, 31.61, 34.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.10, 72.10, 72.20, 72.30, 74.20, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет Друштвото одговара со својот свој имот.

Управител без ограничување во внатрешното и надворешно-трговското работење е Горан Георгиевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14078/99. (43129)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13622/99, на регистарска влошка бр. 020212547-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП „ГУРИ“ таксист Енвер Камил Аслани, Шипковица, Шипковица.

Дејност: 60.22, такси превоз.

Основач: Енвер Камил Аслани од Шипковица.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител на ТП е Енвер Камил Аслани од Шипковица, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13622/99. (43148)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13516/99, на регистарска влошка бр. 020212757-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Цветарница „ЗОКА“ Валентина Петко Тодоровска, ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ 66., Скопје.

Основач на трговецот-поединец е Валентина Тодоровска од Скопје, ул. „Тодор Чангов“ 18/5, со пријава бр. 1 од 12.10.1999 год.

Дејност: 52.48.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13516/99. (43149)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12009/99, на регистарска влошка бр. 020186437-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Чајдлинца „РИНИ-89“ Зулфи Ашим Алији, ул. „Ресенска“ бр. 3, Скопје.

Како трговецот-поединец се пријавува лицето Зулфи Алији од Скопје.

Дејност: 55.30/2, 55.40.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Зулфи Алији, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12009/99. (43150)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13086/99, на регистарска влошка бр. 020213217-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Авто такси „ЕРКО“ Кемал Керим Захитовиќ с. Петровец.

Основач на фирмата е Кемал Захитовиќ од с. Петровец.

Во правниот промет со трети лица лица фирмата истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со свој личен имот целосно.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23.

Управител без ограничување е Кемал Захитовиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13086/99. (43151)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13574/99, на регистарска влошка бр. 020212537-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за услуги и промет „НСМ“ Светлана ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Благоја Стефковски“ бр. 108, Скопје.

Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 19.20, 22.21, 22.22, 22.24, 25.11, 25.12, 26.21, 26.25, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.52, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.11, 74.12, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.60, 74.70, 74.81, 74.82, 74.84, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредништво и реекспорт, комисиона и консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји, Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот свој имот

Светлана Митреска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13574/99. (43152)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13701/99, на регистарска влошка бр. 020211747-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за сточарство, земјоделство и производство „КОЖУФ“ Андон и др. ДОО ул. „Маршал Тито“ бр. 142.

Содружници: Ристовски Андон од Гевгелија, Наков Ангел од Гевгелија и Наков Иван од Гевгелија.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.61, 15.20, 15.71, 15.72, 15.87, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 24.20, 45.11, 51.11, 51.12, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.43, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 71.31, 71.32, 74.13, 74.20/3, 74.30, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Ристовски Андон, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13701/99. (43158)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14103/99, на регистарска влошка бр. 020214297-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија на големо и мало „МОМО“ Евридика ДОО увоз-извоз, ул. „Пролет“ бр. 37, Скопје.

Содружници: Ванчо Јанковски, Татјана Јанковска и Евридика Јанковска сите од Скопје.

Управител: Татјана Јанковска.

Дејности: 0.11/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 02.15, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.51, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.89, 15.98/1, 17.11, 17.54/1, 17.54/2, 18.23, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.33, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.63, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 51.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнациони складишта, комисионо работење, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и патници.

сионо работење, реекспорт, инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14103/99. (43159)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14265/99, на регистарска влошка бр. 020224137-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за внатрешен и меѓународен транспорт и услуги „ФОКУС 2001“ Душко ДОО, увоз-извоз, ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ бр. 38, Скопје.

Содружници: Душко Василевски и Љопе Василевски од Скопје.

Управител: Душко Василевски од Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 51.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.20, 71.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 80.42, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување, консигнациони складишта, комисионо работење, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување во меѓународниот транспорт на стоки.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14265/99. (43160)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14281/99, на регистарска влошка бр. 02022467-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за новинско-издавачка дејност и трговија „РИСТИН-ПРЕС“ Благоја и Ленче ДОО, увоз-извоз, ул. „Фредерик Шопен“ бр. 22-а, Скопје.

Содружници: Благоја Ристовски и Ленче Ристовска од Скопје.

Управител: Благоја Ристовски од Скопје.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 51.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.20, 71.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување, консигнациони складишта, комисионо работење, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14281/99. (43161)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13217/99, на регистарска влошка бр. 020207007-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и мало „ТРЕТА НОВА“ Никола и други ДОО експорт-импорт, ул. „Благоја Стефковски“ бб, Скопје.

Друштвото е основано од Никола Јуруковски од Скопје, ул. „Васил Горгов“ бр. 30/26, и Весна Цикарска од Скопје, ул. „Караорман“ бр. 18.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.12/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 05.02, 10.10, 10.20, 10.30, 11.10, 11.20, 13.10, 13.20, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.22, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 23.10, 23.20, 24.11, 24.12, 24.13, 24.24, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 24.70, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 8.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 34.30, 35.11, 35.12, 35.20, 35.30, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 66.03, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 734.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13217/99. (42490)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5902/99, на регистарска влошка бр. 020203391-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги „ФЛЮДРИГА“ Изет ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Буковарска“, бр. 3/1-24, Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/2, 01.41, 14.1, 14.11, 14.12, 14.50, 15.13, 15.32, 15.33, 15.5, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/1, 15.98/2, 17.21, 17.22, 17.51, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.13, 25.24, 29.71, 29.72, 35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.72, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.33, 71.34, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во правниот промет со стоки и услуги, застапување во прометот со стоки и услуги, туристички услуги во странство, угостителски услуги во странство, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Изет Рама, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5902/99. (42491)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6908/99, на регистарска влошка бр. 020168317-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Авто превозник такси „МАН КОМЕРЦ“ Методи Стоилко Манасиев Бул. „АВНОЈ“ бр. 74/25, Скопје.

Основач и управител: Методи Стоилко Манасиев од Скопје Бул. „АВНОЈ“ бр. 74/25.

Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен линиски, 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на патници во друмски сообраќај.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Трговец поединец во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6908/99. (43171)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13799/99, на регистарска влошка бр. 020207107-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар Основаче на друштво како ДООЕЛ Друштво за сообраќај, транспорт, туризам, трговија и услуги „МЕР-ЦЕДЕС ПРОМЕТ-МБ“ Букурје ДООЕЛ експорт-импорт ул. Нас. „Млаки“ бр. 413 Гостивар.

Трговското друштво е основано со акт за основање бр. 01/1 од 25.10.1999 година, а основач е Мустафи Букурје од Гостивар.

Дејности на друштвото е: 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.23, 18.24, 01.11/2, 01.12/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 24.51, 24.52,

26.51, 26.52, 26.53, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.13, 74.84.

Управител е Мустафи Букурије – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13799/99. (43172)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7150/99, на регистарска влошка бр. 02020227-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ Друштво за производство трговија и услуги „ГЕМИНИ“ СС Лазо ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. „Страшко Симонов“ бр. 68.

Дејности: 15.32, 15.61, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.22, 18.23, 20.40, 21.12, 25.22, 25.24, 28.62, 28.72, 28.75, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 63.11, 63.12, 74.84, надворешно трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и ипедиција, угостителски и туристички услуги, реекспорт, посредување и застапување на прометот на стоки и услуги, малограѓаничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Слаѓан Тасевски – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7150/99. (43173)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13346/99, на регистарска влошка бр. 020205427-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на друштво „ЦИПО“, друштво за услуги и трговија Светланка ДООЕЛ Скопје, ул. „Перо Наков“ бр. 26.

Трговското друштво се основа со Изјава за основање на претпријатие како трговско друштво во облик на ДООЕЛ од 28.09.1999 година дадена од Горгиевска Светланка од Скопје:

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.52/1, 51.52/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 64.24, 72.20, 72.30, 72.60, 74.13, 74.14,

74.40, 74.84, 92.34, 93.04, 93.05, врши комплетен надворешно трговски промет со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување, реекспорт, консигнација, меѓународна ипедиција, меѓународно сообраќајно агенциски работи, меѓуграѓаничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со снот свој имот и средства. Управител на друштвото е Горгиевска Светланка од Скопје, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13346/99. (43174)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1206/99, на регистарска влошка бр. 02010387-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „МИДЕЛ-Д“ Денис, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Скопска“ бр. 17, Гевгелија.

Основач на друштвото е Милковски Денис од Гевгелија.

Дејности: 24.62, 36.12, 36.14, 33.10/1, 28.75, 29.24, 35.50, 36.14, 36.21, 36.22, 36.61, 36.62, 36.63, 31.62, 33.20, 24.16, 24.17, 25.21, 25.20, 19.30, 25.23, 25.24, 24.65, 20.10/1, 20.20, 20.10/2, 20.40, 20.30, 21.21, 21.25, 21.22, 21.23, 21.24, 17.60, 17.71, 17.54/2, 17.53, 17.72, 17.40/2, 18.24, 15.61, 15.81/1, 15.82/1, 15.81/2, 15.85, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.11, 15.12, 15.12, 15.20, 15.41, 15.51, 15.52, 15.88, 15.86, 15.92, 15.93, 15.94, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 37.10, 37.20, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.22/2, 01.41, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 52.24, 52.21, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.48, 52.50, 52.12, 52.73, 52.74, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.63, 51.64, 51.52, 51.42/1, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 65.12/3, 63.12, 74.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.20, 70.31, 63.40, 74.12, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 91.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.33, 92.34, 92.52, 92.71, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, реекспорт, превоз на стоки во друмскиот сообраќај, лизинг, малограѓаничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и со СР Југославија.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото е Милковски Денис, управител со неограничени овластувања кој друштвото ќе го застапува во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1206/99. (42106)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13844/99, на регистарска влошка бр. 020223817-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги „БАТО“ Југослав, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Китка“ бр. 65, Скопје.

Основач: Дабески Југослав од Скопје. Влог: 5.300 МКД или 164.200,00 ден.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 15.31, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.91, 15.96, 19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.10, 63.30, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.32, 71.34, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Југослав Дабески, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13844/99. (42107)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13521/99, на регистарска влошка бр. 020210507-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво – ДОО на Друштво за производство, трговија и услуги „АВБ ПЕТ“ Китан и др. ДОО, увоз-извоз, ул. „Скупи“ б.б., Скопје.

Основач на друштвото се: Ѓорѓи Ѓорѓиев од Скопје и Китан Сотировски од Скопје.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Владимир Ѓорѓиев, управител без ограничување.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Дејности: комплет надворешно-трговски промет со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување во промет со стоки и услуги, ипедиција, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, малограничен промет со сите соседни земји, меѓународен транспорт, превоз на стоки и патници во земјата и странство, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.42, 02.01, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 22.23, 22.25, 24.16, 24.51, 24.52, 24.62, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.23, 29.24, 29.40, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2,

55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.34, 72.30, 73.10/2, 73.20/1, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.02.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13521/99. (42108)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6535/99, на регистарска влошка бр. 020199537-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото со ограничена одговорност од едно лице на Друштвото за производство трговија и услуги „КО-ЛЕКС – ФАРКОПРОМ“ Коле ДООЕЛ увоз-извоз Куманово с. Ругинце.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/1, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 01.12/2, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.42, 15.61, 15.85, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 18.21, 18.22, 18.23, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 01.13/2, 01.22, 28.52, 28.62, 28.75, 15.31, 15.32, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.19, 51.51, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 781.40, 52.72, 52.74, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, 15.62, 15.71, 15.89, 15.89, 51.22, 51.32, 51.33, 51.45, 52.27, 17.60, 17.71, 17.72, 18.24, 19.20, 19.30, 26.12, 26.70, 28.61, 28.62, 28.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна ипедиција, консигнациона продажба, посредништво и застапување во областа на прометот со стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Основач е Тасковски Коле с. Ругинце.

Тасковски Коле, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6535/99. (42333)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7717/98, на регистарска влошка бр. 020121017-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за одржување и поправка на моторни возила, трговија и услуги „ТО – МИ“ Михајло и Антонио ДОО извоз-увоз Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 64/1-31.

Дејности: 28.11, 28.21, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 31.10, 31.61, 31.62, 34.30, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 52.44, 62.62, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.44, 51.46, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.61, 51.70, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 50.30/3, 50.40/3, 50.20, 50.40/4, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1,

55.30/2, 50.20, 50.40/43, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.27, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.333, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Скендеровски Михајло, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 7717/98. (42334)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 6454/99, на регистарска влошка бр. 02019131?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија на големо и мало „БИС – КОМЕРЦ“ Сланица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Козле“ 14 бр. 10.

Усогласување на Претпријатието за трговија на големо и мало и увоз-извоз Скопје, ул. „Козле“ 14 бр. 10 и зголемување на основната главнина со внесување на средства за проценка од овластен проценител во износ од 171.800,00 денари односно 5.540 ДЕМ.

Новата фирма гласи: Друштво за трговија на големо и мало „БИС – КОМЕРЦ“ Сланица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Козле“ 14 бр. 10.

Основач е Димовска Сланица од Скопје.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.52, 55.30/2, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, меѓународна ипедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со снот свој имот и средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Димовска Сланица, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 6454/99. (42335)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3290/99, на регистарска влошка бр. 02016556?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, туризам и транспорт „ЕУРО-ЕКСПРЕС“ Адем, ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Бл. Тоска“ бр. 350, Тетово.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,

52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 18.23, 17.71, 15.85, 15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, 50.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Мемети Адем, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3290/99. (42496)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9304/99, на регистарска влошка бр. 02018388?6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ТП „ИВА“ Трговија на мало, Сунчица Трајан Пирковска, с. Кучевиште, Чучер – Сандево.

Основач: Сунчица Пирковска од Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Сунчица Пирковска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9304/99. (42498)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9305/99, на регистарска влошка бр. 02019450?3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на „МАГО“ Агенција за експертизи, инжинеринг и други услуги, Гоце и Васил, ДОО, бул. „Партизански одреди“ бр. 99/1-14, Скопје.

Основач: Гоце Василевски од Скопје.

Средба за основање изнесуваат вкупно 155000 денари или 5000 ДМ.

Не одговара, а ризикот го сноси во висина на основачкиот влог.

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.32, 45.33, 45.34, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.31, 51.34, 51.35, 51.36, 51.44, 51.53, 52.11, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, 70.11, 70.31, 72.10, 72.30, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Гоце Василевски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9305/99. (42499)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7143/98, на регистарска влошка бр. 02014858?3-01-000, го запиша во трговскиот регистар

усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за трговија и производство „ЕВРОПЕК“ Редеп и Цемаљ, ДОО, увоз-извоз, с. Крушопек, Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.25, 01.30, 02.01, 02.02, 15.12, 17.11, 17.12, 17.16, 17.17, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.12, 25.13, 25.22, 25.24, 28.11, 28.12, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.34, 71.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Бајрами Редеп, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7143/98. (42500)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6964/99, на регистарска влошка бр. 020168307-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП „НАБО“ такси превозник Воја Стојко Николовски, с. Мождивњак, Крива Паланка.

ТП „НАБО“ такси превозник е основано со пријава бр. 1 од 8.06.1999 год. а основач е Стојко Николовски од с. Мождивњак, Крива Паланка.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица за преземените обврски трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Во внатрешен промет се запишува Воја Стојко Николовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6964/99. (43226)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5619/99, на регистарска влошка бр. 020203657-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец ТП „ДИНЕ“ такси превоз, Благница Трајко Вучковска, ул. „11 Октомври“ бр. 45, Крива Паланка.

ТП „ДИНЕ“ такси превоз е основано со пријава бр. 1 од 25.05.1999 год., а основач е Благница Трајко Вучковска од Крива Паланка.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица за преземените обврски трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Во внатрешен промет се запишува Благница Трајко Вучковска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5619/99. (43227)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12870/99, на регистарска влошка бр.

020207917-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Кноска за промет на мало со цигари и весници „ОСКАР“ ТП, Весна Блаже Игнова, ул. „Благој Горев“ бр. 7, Велес.

Дејности: 52.26, 52.33, 52.48.

Во правниот промет ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со ситот свој имот.

Управител на ТП е Весна Игнова, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12870/99. (43228)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13877/99, на регистарска влошка бр. 020212207-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Трговец поединец за трговија на мало „МОНТЕ НЕГРО“ ТП, Санела Азиз Куч, ул. „Македонски бригади“ б.б. ТЦ Скопје-Север, локал бр. 7, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со ситот свој имот.

Санела Куч, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13877/99. (43229)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 358/99, на регистарска влошка бр. 000887, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на измена на одлука на Статутот на Меѓународен транспорт и шпедиција „ЖАС“ АД, Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 160, Битола.

Запишување на одлука за измена на Статутот на Меѓународен транспорт и шпедиција „ЖАС“ АД Битола, како во прилог образец бр. 18.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 358/99. (42892)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 893/99, на регистарска влошка бр. 2-523, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основната главница на Земјоделско прометна задруга „БЛИЗОСТ“ увоз-извоз, ПО, ул. „Нада Ламеска“ бр. 22, Прилеп.

Зголемување на основната главница на задругата за уште 1.500.000,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 893/99. (42893)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 429/99, на регистарска влошка бр. 002765, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Друштво за производство, трговија и услуги, Роса Божиновска „РИЦАР“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „23-та“ бр. 8, Битола.

Се врши проширување на дејностите со следните дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 429/99. (42893)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3915/99, на регистарска влошка бр. 010076, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за услуги и трговија Рацко Златески „ХЕНДРИКС“ ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 100/23, Битола

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.63, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 63.11, 63.12, 74.12, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реесконт, малограничен промет.

Управител: Рацко Златески.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3915/99.

(42895)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 3431/99, на регистарска влошка бр. 009595, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија, сообраќај, услуги и др. „ИСКРА 99“ увоз-извоз Нада Китаноска и др. ДОО Кичево, ул. „Санде Трајкоски“ бр. 12.

Друштвото со ограничена одговорност е основано со договор за основање без број од 1.10.1999 година.

Основачот Младен Китаноски како основачки вложува основни средства во вредност од 2.050 ДЕМ, или во денарска противвредност од 64.575,00 денари,

Основачот Нада Китаноска како основачки вложува средства во вредност од 2.000 ДЕМ, или во денарска противвредност од 63.000,00 денари, и

Основачот Станко Китаноски како основачки вложува основни средства во вредност од 1.500 ДЕМ, или во денарска противвредност од 47.250,00 денари, а основните средства се проценети од овластен проценител.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.72/1, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.66, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.63, 26.64, 26.66, 26.81, 28.82, 28.82/2, 28.82, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.40, 31.40, 31.62, 32.20, 32.30, 33.20, 34.30, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.70, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21,

63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 760.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.20, 73.20/1, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.60, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.20, 92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, откуп и пласман на шумски производи, откуп и пласман на лековити билки, откуп и пласман на печурки и полжави, откуп и пласман на дрво и дрвен асортиман, откуп и пласман на градинарски производи, откуп и пласман на земјоделски производи, земјоделски аптеки, пчеларство, мелене на житарици, пакување на чаеви, кафе, какао, наут, шеќер, мед и производи од мед и други слични производи – конфекционирање на разни производи (прашкати, пастелин, ситно гранулисти и зрнести производи), откуп на ситен и крупен добиток и колене на крупен и ситен добиток, пакување на семенски материјали, препакување на хемиски средства, трговија на мало со златни пари и накит, трговија на мало со сребрени пари и накит, трговија на мало со разни украсни камења, трговија на мало со разни печатени обрасци, трговија на мало со таксени, судски марки и други хартии од вредност, фотокопирање, автотоперални, услуги за пополнување на разни видови на обрасци, детективски активности, посредување при преведување, посредување при изработка на печати и штембили, трговија на мало со разен канцелариски и училишен прибор, изнајмување на аудио видео ленти и други носачи на слики и тон, пополнување на документација за регистрација на фирми, авто школи и слично, трговија на мало со бижутерија, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странски стоки, комисиони работи, реесконт, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство.

Неограничени овластувања, полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет:

Станко Китаноски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 3431/99.

(42896)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 3441/99, на регистарска влошка бр. 009605, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, промет и услуги Миле Настески „АЛЕКС“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. „Ленин“ бр. 50.

Дејности: 01.11, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.81, 15.86, 18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 51.27, 51.28, 51.29, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.28, 52.29, 52.31, 52.32, 52.33, 52.34, 61.21, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија на непрехранбени производи, меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со кои располага, полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Миле Настески, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница изнесува 5.000 ДМ според извештајот од судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3441/99.

(42897)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3622/99, на регистарска влошка бр. 010097867-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „ФЕЛИКС КОНСАЛТИНГ“ Влодо др. ДОО увоз-извоз, Охрид ул. „Кузман Шапкарев“ бр. 17.

Се основа: Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало „ФЕЛИКС КОНСАЛТИНГ“ Влодо др. ДОО увоз-извоз, Охрид, ул. „Кузман Шапкарев“ бр. 17.

2. Оснивачи на друштвото ќе бидат: Роза Попова – Ристевска од Охрид ул. „Кузман Шапкарев“ бр. 17 со МБ 2203964488007 Влодо Ристевски од Охрид ул. „Кузман Шапкарев“ бр. 17 со МБ 0101963430028.

Основачкиот влог на друштвото поделено по основачи ќе биде: Влодо Ристевски од Охрид ул. „Кузман Шапкарев“ бр. 17 со МБ 0101963430028 Вкупен износ 79.050,00 ден. и 2550 Роза Попова – Ристевска од Охрид ул. „Кузман Шапкарев“ бр. 17 со МБ 2203964488008 Вкупен износ 79.050,00 ден. или 2550.

Дејности: Во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.98/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 5.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.56, 52.47, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00.

Во надворешно трговскиот промет друштвото ќе ги врши следните работи: 1. надворешна трговија со прехранбени производи, 2. надворешна трговија со непрехранбени производи, 3. посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, 4. продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, 5. угостителски и туристички услуги, 6. меѓународен транспорт на стоки и патници, 7. изведување на инвестициони работи во странство и одстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, 8. меѓународна шпедиција.

6. Лица овластени за застапување на субјектот на уписот во, внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде:

Роза Попова-Ристевска од Охрид ул. „Кузман Шапкарев“ бр. 17 со МБ 2203964488008 управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

7. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3622/99.

(42915)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1870/99, на регистарска влошка бр. 008026, го запиша во трговскиот регистар основање на Трговско друштво на Трговското друштво за производство, промет и услуги Ордан Крстески „МИЛПРОМ“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп ул. „Орде Чопела“ бр. 51.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.86, 18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52E.23, 52E.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.44, 52.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 67.13, 71.10, 19.30.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува до свое име и за своја сметка – полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за превземните обврски одговара лично со целиот свој имот со кој располага – полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Ордан Крстески – управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото ќе работи во надворешно трговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, реекспорт.

Основната главница на друштвото изнесува во противвредност согласно извршена проценка од овластен судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1870/99.

(42916)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1489/99, на регистарска влошка бр. 007646, го запиша во трговскиот регистар основање на ЈТД на Јавното трговско друштво за производство, промет и услуги Горан Ристески и др. „ЈЕХОВА“ увоз-извоз ЈТД с. Витолиште Витолиште.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.86, 18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.46, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.28, 52.29, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземните обврски одговара со сите свои средства со кои располага полни одговорности. Лице овластено за застапување е Неда Ристеска управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Содружниците одговараат лично со целиот свој имот со кој располагаат солидарно.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1489/99.

(42917)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2819/99 на регистарска влошка бр. 088977, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за угостителство, трговија и услуги „ДЕМИР“ увоз-извоз Веадин и Нифаил Демировски ДОО ул. „Индустриска“ 66, Ресен.

Содружници: Беадин и Ниџаил Демировски, двајцата од Ресен.

Основна главнина: 5.632 ДЕМ или во денарска противвредност 174.579,00 ден.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/1, 50.50, 51.31, 51.32, 51.39, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.11, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, услуги на складирање на стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е содружникот Беадин Демировски, во надворешно-трговскиот промет друштвото ќе го застапува со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2819/99.
(42937)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3360/99 на регистарска влошка бр. 009524, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за превоз и трговија Екрем Сулејманоски „РЕНО“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Маршал Тито“ бр. 220, Кичево.

Единствен содружник на друштвото е Екрем Сулејманоски од Кичево.

Основна главница која содружникот ја вложува во друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска противвредност 155.000,00 денари по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.98/2, 25.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 92.34, откуп на печурки и шумски плодови, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, туристичко угостителски услуги, сообраќајно агенциски услуги, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Екрем Сулејманоски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3360/99.
(42938)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3338/99 на регистарска влошка бр. 009502, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, услуги, угостителство и трговија Јашари Имет „ЈАШАРИ – КОМПАНИ“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Горно Страгомиште, Зајас.

Единствен содружник на друштвото е Имет Јашари од с. Горно Страгомиште, Зајас.

Основна главница која ја вложува содружникот во друштвото за почеток и работа на истото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000 денари по предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 01.11, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.98/2, 25.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, туристичко-угостителски услуги, сообраќај - агенциски услуги, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Јашари Имет, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3338/99.
(42939)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3435/99, на регистарска влошка бр. 009599, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги, угостителство и трговија, Сиљаноски Васо, „МАРСИ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „4-ти Јули“ бр. 53, Кичево.

Единствен содружник во друштвото е Сиљаноски Васо од Кичево.

Дејности: 01.11, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.98/2, 25.12, 45.21/1, 50.10, 50.20, 50.40/4, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/2, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 92.34, откуп на печурки и шумски плодови, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јованоски Влатко, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Основна главнина на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000,00 де-

нари во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3435/99.
(42967)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3403/99, на регистарска влошка бр. 009565, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија и услуги „КЕЛ“ Христова Кармен, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Далматинска“ бр. 57, Битола.

Дејности: 51.70, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.35, 51.55, 51.53, 51.54, 51.34, 51.31, 52.12, 52.47, 52.11, 52.25, 52.22, 52.23, 52.45, 52.26, 74.13, 74.14, 74.40, 74.12, 74.84, 52.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.44/1, 50.30/2, 50.40/2, 52.21, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.51, 51.47, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 93.02, 51.56.

Христовска Кармен, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3403/99.
(42968)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3261/99, на регистарска влошка бр. 009425, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за услуги, Андреј Прчков и др. „ТАБ“ ДОО ул. „Славко Лумбарко“ бр.1-в, Битола.

Основачи на друштвото се: Тони Митревски од Битола, Благојче Мицковски од Битола, Андреја Прчков од Битола.

Основна главница на друштвото е 5.100 ДЕМ или 158.100,00 денари како заеднички влог на основачите.

Дејности: 05.01, 05.02, 15.81/1, 16.00/2, 20.30, 20.40, 22.33, 25.22, 28.61, 28.74, 45.43, 45.44, 50.10, 51.39, 51.53, 51.64, 55.40, 55.30, 60.22, 60.24, 71.10, 70.31, 74.40, 80.42, 92.71, 93.05, 74.84, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 62.60, 52.47, 52.48, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи.

Лице овластено за застапување на друштвото е Тони Митревски, како управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3261/99.
(42969)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3572/99, на регистарска влошка, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги и трговија Јагуп Османи „БУРИМ“ увоз-извоз ДООЕЛ, с. Горно Страгомиште, Зајас.

Единствен содружник на друштвото е Јагуп Османи од с. Горно Страгомиште, Зајас.

Основна главница на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000,00 денари во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30,

55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, туристичко – угостителски услуги, сообраќајно – агенциски услуги, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јагуп Османи – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3572/99.
(42981)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3438/99, на регистарска влошка бр. 009602, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за угостителство, Ведат Енвер Адемовски „ЈЕТ-МИТОН“ ТП, с. Асамати, Ресен.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Трговецот поединец за своите обврски во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Ведат Адемовски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3438/99.
(42982)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3278/99, на регистарска влошка бр. 009442, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Трговец поединец Шериф Беќир Селими, за угостителство, ТП, нас. Теферич, Струга.

Основач: Шериф Беќир Селими.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2.

Трговецот поединец во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3278/99.
(42983)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3573/99, на регистарска влошка бр. 009773, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги и трговија Даница „ДЕКА-ПРОМ“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „4-ти Јули“ бр. 39/1, Кичево

Основна главница на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ или во денарска противвредност од 155.000,00 ден. во предмети по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.98/2, 25.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 52.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,

63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.10, 71.40, 92.34, откуп на печурки и шумски плодови, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот сообраќај, туристичко-угостителски услуги, сообраќајно-агенциски услуги, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот, а истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Аврамоски Благоја, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3573/99.
(42984)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3455/99, на регистарска влошка бр. 009619, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за трговија, производство и услуги „ОРИОН“ увоз-извоз ДООЕЛ, ул. „Бул. Туристичка“ бр. 85-2/26, Охрид.

Основачки влог во предмети во износ од 176.700,00 денари или 5.700,00 ДЕМ.

Дејности: 05.01, 05.02, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 45.31, 45.34, 71.10, 71.21, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.23, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.35, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.57, 51.70, 52.12, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 50.20, 50.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/2, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 92.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3455/99.
(42985)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3508/99, на регистарска влошка бр. 009672, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги Станојоски Васко „ДИЗЕЛ СЕРВИС БОШ“ Увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Магистрален пат“ 66, Кичево.

Дејности: 25.11, 25.12, 25.13, 27.35, 28.40, 28.52, 29.12, 29.14, 29.24, 31.40, 31.61, 34.20, 34.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.18, 51.19, 51.43, 51.47, 51.51, 51.57, 51.66, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.45, 52.50, 52.61, 52.63, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 71.10, 71.21, 71.31, 80.41, 93.05, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, продажба на стоки од слободни царински продавници, надворешна трговија со делови и прибор за моторни возила, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот промет и транспорт на стоки и патници, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, услуги во складирање на стоки.

Основната главница на друштвото изнесува 6.800 ДЕМ или во денарска противвредност од 210.800,00 денари, во предмети според извештај на овластен судски проценител.

Во правниот промет друштвото со трети лица истапува во свое име и за своја сметка и за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности и во надворешно-трговскиот промет е Станојоски Васко од Кичево.

Основач на друштвото е Станојоски Васко од Кичево.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3508/99.
(42986)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3325/99, на регистарска влошка бр. 009489, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги увоз-извоз, Тодороски Зоре „ВЕНА-ТО“ ДООЕЛ, Самоков.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.41, 20.10, 02.01, 50.20, 60.23, 60.24, 60.22, 63.10, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/2, 74.84, 55.40, 55.30/4, 5.31, 45.33, 45.324, 45.45, 52.11, 52.24, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 50.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реекспорт.

Полни овластувања, полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Тодороски Зоре, управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3325/99.
(42987)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3237/99, на регистарска влошка бр. 009401, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „ХРИСТОВ“ Гоце, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „7 Ноември“ бр. 268, Охрид.

Основач: Христов Гоце од с. Облешево, Кочани.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.25, 17.40/1, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.60, 17.71, 18.22, 18.23, 20.10/2, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.25, 25.22, 25.24, 28.11, 28.40, 28.62, 28.72, 28.73, 28.75, 45.34, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.16, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.11, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.60, 74.83, 74.84, 80.42, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт, слободни царински продавници.

Полни овластувања, полна одговорност.

Христов Гоце, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3237/99.
(42988)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6375/99, на регистарска влошка бр. 020199087-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за трговија на ма-

ло „ДАНИ“ Верка Ангел Јованова ТП ул. „Крсте Мисирков“ бр. 35, Кавадарци.

Основач: Верка Ангел Јованова од Кавадарци.

Дејности: 52.42, 52.43.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот лично.

Лице овластено за застапување е Верка Јованова, управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6375/99. (43096)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13906/99, на регистарска влошка бр. 02021457-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ТРИ“ Винка увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Његошева“ бр. 29а, Скопје.

Дејности: 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.22, 29.23, 29.24, 29.51, 29.52, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 63.40, 63.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 70.31, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.30/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешно трговски промет, услуги на складирање стоки, реекспорт и меѓународна шпедиција, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Александар Саздов, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13906/99. (43098)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13598/99, на регистарска влошка бр. 02021337-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЦЕНТРО“ Григориос ДООЕЛ ул. „Петар Мусев“ бр. 26, Гевгелија.

Единствен содружник: Григориос Петридис од Телоники, Грција.

Дејности: 29.54, 29.56, 51.19, 51.41, 51.42, 51.61, 51.63, 51.65, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странска стока, реекспорт, меѓународен транспорт и меѓународна шпедиција, туристичко-угостителски услуги, сообраќајно-агенциски услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Григориос Петридис, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1598/99. (43099)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13956/99, на регистарска влошка бр. 020212417-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ЉОК-КОМПАНИ“ Горѓе ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Маршал Тито“, бр. 102, Валанцово.

Основач: Горѓе Дурлојков од Валанцово, единствен содружник.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.12, 15.71, 15.72, 15.85, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.15, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји, посредување во надворешно трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Горѓе Дурлојков, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13956/99. (43101)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13916/99, на регистарска влошка бр. 020214607-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП „ФЛАМУР“ трговец поединец Резак Хајдар Алији, с. Лаковица, Србиново.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени према трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Управител без ограничување на фирмата е Алији Резак.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13916/99. (43102)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5363/99, на регистарска влошка бр. 02020717-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Гостилница „СБ“ Алили Иса Селам с. Стримница, Желино.

Единствен содружник и управител е Алили Селам од с. Стримница, Желино.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет трговецот поединец одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5363/99. (43103)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12616/99, на регистарска влошка бр.

020202167-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за земјоделие, градежништво, промет и услуги „АР КОМ“ Раут ДООЕЛ с. Требиште, Ростуше.

Единствен содружник на друштвото е Раут Дурмиши од с. Требиште.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.30, 01.41, 01.42, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 25.22, 26.61, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.12, 51.3, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, Грција и Ср Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Управител: Раут Дурмиши, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12616/99. (43105)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12038/99, на регистарска влошка бр. 020193427-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговецот-поединец на Авто такси „КИКИ КОМПАНИ“ ТП Звонко Стојче Стојановски, ул. „Мара Јосифова“ бр. 4, Скопје.

Основач и управител е Звонко Стојановски од Скопје.

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12038/99. (43106)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 9251/99, на регистарска влошка бр. 020186097-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Авто такси трговец-поединец „БОА“ ТП Јовица Славе Савевски, ул. „Коце Металец“ бр. 1/1-7, Скопје.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Управител е Јовица Савевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 9251/99. (43108)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13490/99, на регистарска влошка бр. 020212127-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво „МАК С.Е.Т.“ Сашо Зографски ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Пушкинова“ бр. 3/2-3, Скопје.

Основач: Сашо Зографски.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.47, 52.62, 52.61, 52.63, 74.84.

Сашо Зографски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13490/99. (43117)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12401/99, го запиша ТП Таксист „ОЛИМПИЈА“, Рецепали Мертес Ариффи, ул. „Алија Авдовик“ бр. 10/9, Скопје.

Основач на трговец поединец е Рецепали Мертес Ариффи.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Рецепали Мертес Ариффи е управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12401/99. (43120)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5906/99, на регистарска влошка бр. 020212007-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Автотакси „ФАТИ“ Фатмир Неби Сулејмани, с. Љубен, ул. „104“ бр. 45-а, Скопје.

Дејности: 60.22.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Фатмир Неби Сулејмани, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5906/99. (43121)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7151/98, на регистарска влошка бр. 020136457-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Таксист „АГИМИ“ Шабан Ферам Камилџи, с. Нераште, Теарце.

Дејности: 60.21, 60.23, 60.22.

Во правниот промет со трети лица трговец-поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските трговецот-поединец одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Шабан Камилџи, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7151/98. (43124)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14247/99, на регистарска влошка бр. 020214247-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ФЛОРА“ Вера и други ДОО, експорт-импорт, ул. „Никола Карев“ бр. 9, Гевгелија.

Содружници: Вера Венова од Гевгелија со стан на ул. „Никола Карев“ број 9, Крсте Венов од Гевгелија со стан на ул. „Никола Карев“ број 9, Гевгелија.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.01, 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 23.30, 50.10, 50.20,

50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во областа на прометот на стоки и услуги; реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, консигнациона продажба на странска стока, комисиони работи, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со свој имот.

Крсте Венов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14247/99. (43125)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13555/99, на регистарска влошка бр. 020207187-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „БЕСТ ИМПЕКС“ Тихо ДООЕЛ ул. „1119“ бр. 7-1/8, Скопје.

Дејности: 01.11, 01.12, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.81, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 22.31, 22.32, 22.33, 24.51, 24.52, 24.63, 24.62, 24.66, 34.20, 35.12, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.11, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.4, 74.20, 74.40, 74.84, 92.33, 92.34, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски правни лица, посредување во промет со стоки и услуги, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени према трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Тихо Томашевски, управител без ограничувања.

За обврските на друштвото во правниот промет со трети лица содружникот не одговара, а ризикот го сноси во висина на основниот влог.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13555/99. (43132)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14053/99, на регистарска влошка бр. 020223987-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Трговија на мало со текстил и конфекција „ПЕКО“ ТП Лидија Јордан Богоева, ул. „Христо Ботев“ бр. 3, Неготино.

Како трговец-поединец се запишува Лидија Богоева од Неготино.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.44/3.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Лидија Богоева, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14053/99. (43133)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12602/99, на регистарска влошка бр. 020213127-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Продавница за храна, пијалочи и тутун „ПОРЕЧИЈЕ“ ТП Мирјана Мирослав Силјаноска, населба Фазанерија 1/1, Гостивар.

Основач на фирмата како трговец-поединец ТП е Мирјана Силјаноска од Гостивар.

Дејност: 52.11, трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалочи и тутун.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Управител е Мирјана Силјаноска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12602/99. (43134)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13922/99, на регистарска влошка бр. 020224657-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ФИМА“ Доце ДООЕЛ извоз-увоз, ул. „Првмајска“ бр. 28/2, Скопје.

Основач е Доце Манасиевски од Скопје.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 14.11, 14.21, 13.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.86, 15.91, 15.93, 15.98, 17.60, 18.21, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.51, 24.52, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.63, 26.64, 26.70, 28.52, 36.11, 36.50, 36.63, 45.11, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.55, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 74.12, 74.81, 74.82, 74.84, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, посредување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, комисиона продажба.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Управител е Доце Манасиевски со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13922/99. (43135)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13882/99, на регистарска влошка бр. 020224827-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар

ТП Такси превоз „МАРТИНКА“ Миле Драган Аницин ТП ул. „Томе Арсовски“ бр. 47/1-7, Скопје.

Трговецот поединец е основано со Пријава за основање на ТП од 26.10.1999 год., а основач е Миле Аницин од Скопје.

Дејност: 60.22

Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец во внатрешниот трговски промет е Миле Аницин, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13882/99. (43136)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6905/99, на регистарска влошка бр. 02017255?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП авто превозник такси „САКА“ Сашо Митре Трајковски, ул. „Горги Капчев“ бр. 19/1, Горно Лисиче, Скопје.

Основач и управител е Сашо Митре Трајковски од Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6905/99. (43137)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 10593/99, на регистарска влошка бр. 02018603?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Дејанчо Борис Ташков „ЦАМ-БО“ такси превозник ТП ул. „Костурска“ 3-4/16, Скопје.

Основач: Дејанчо Ташков од Скопје.

Дејност: 60.22, такси превоз.

Неограничено овластување, одговара со целиот свој имот.

Дејанчо Ташков, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 10593/99. (43138)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13761/99, на регистарска влошка бр. 02021114?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето ДООЕЛ на Друштво за такси превоз, производство и трговија „ЈОМА“ извоз-увоз, Магдалена ДООЕЛ ул. „Киро Кучук“ бр. 23, Велес.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 71.10, 71.33, 92.32, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72,

93.05, 74.84, откуп и продажба на земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови, водоземци, печурки, секундарни сировини, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, инвестициони работи во странство, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, малограничен промет со Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски друштвото одговара со сите свои средства.

Магдалена Петрушева, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13761/99. (43139)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13585/99, на регистарска влошка бр. 02021139?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП за трговија на мало „САГА“ Ратка Благој Ангеловска, ул. „Димитар Влахов“ бр. 14, Велес.

Дејности: 52.42, 52.43, 52.33.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично со целиот свој имот.

Ратка Ангеловска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13585/99. (43140)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13745/99, на регистарска влошка бр. 02021112?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Авто-такси „АЛКО“ ТП Метуш Идаим Алија, с. Орланци, Арачиново.

Основач: Метуш Алија од с. Орланци, Арачиново.

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Метуш Алија, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13745/99. (43154)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12160/99, на регистарска влошка бр. 02021040?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец Колонијал „КОНИ“ ТП Лозановска Никола Слобода, ул. „М. Тито“ бр. 63, Гевгелија.

Дејности: 52.11, трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна, пијалаци и тутун.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Лозановска Никола Слобода, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12160/99. (43155)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12025/99, на регистарска влошка бр. 02020367?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за внатрешен и надворешен

промет „ФОНИ-КОМПАНИ“ Трифун ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „Трајко Китанчев“ бр. 32, Скопје.

Фирмата е основана со акт од 03.08 1999 година, а основач е Доковски Трифун од Скопје.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.22, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото (без ограничување) е Доковски Трифун од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12025/99. (43156)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13539/99, на регистарска влошка бр. 020207387-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за услуги, производство и трговија „АУТО-ЕКСПЕРТ“ Благоја и други ДОО, увоз-извоз, ул. „Перо Наков“ бб., Скопје.

Основачи: Благоја Велевски, Владимир Велевски, Веселинка Велевска и Иљо Велевски сите од Скопје.

Дејности: 15.61, 25.23, 25.24, 28.11, 28.21, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 29.12, 29.14, 29.21, 29.22, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.72, 33.10/1, 33.40, 34.30, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 63.40, 70.31, 71.31, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, консигнација, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

За управител е именуван Благоја Велевски од Скопје, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13539/99. (43157)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1822/99, на регистарска влошка бр. 020135207-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на мало со текстил, облека и обувки „ОМЕР“ Садри Вехап Емини, ул. „ЈНА“ бр. 177, Гостивар.

Основач на трговец поединец е Садри Емини од Гостивар.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43.

За овластувањата во правниот промет, трговец поединец истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Садри Емини, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1822/99 (43158)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14233/99, на регистарска влошка бр. 020224147-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија на големо и мало „ТОМАС 99“ Томе ДОО увоз-извоз, ул. „Пушкинова“ бр. 4/1-4, Скопје.

Содружници: Милка Апостоловска и Томе Апостоловски од Скопје.

Управител: Мара Андонова од Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 0.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 51.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување, консигнациони складишта, комисионо работење, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14233/99. (43162)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 14262/99, на регистарска влошка бр. 020224397-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ЕЛИТА-КОМПАНИ“ Агим ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „1“ бр. 216, с. Арачиново.

Содружник: Агим Бекири од с. Арачиново.

Управител: Агим Бекири од с. Арачиново.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 16.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.89/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.2, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.30, 24.51, 24.52, 24.63, 24.64, 24.66, 24.70, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.22, 25.23, 26.40, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.86, 26.82/1, 26.82/2, 27.10, 27.21, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.30, 32.33, 33.30, 33.40, 34.10, 34.20, 34.30, 35.12, 35.41, 35.42, 35.43, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.22/2, 45.22, 45.23, 45.25, 50.10, 50.20, 0.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 51.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.1,

70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнациони складишта, комисионо работење, реекспорт, мало-граничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 14262/99. (43163)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13989/99, на регистарска влошка бр. 02022427?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за промет и услуги „КЛИО“ Димитар ДООЕЛ, ул. „Август Цесарец“ бр. 10/1-11, Скопје.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 51.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 74.40, 74.83, 74.84, 92.31, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Албанија и Бугарија, консигнациона продажба, комисиона продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-трговскиот промет е Димитар Димитров, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13989/99. (43164)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12325/99, на регистарска влошка бр. 02021041?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП „ДОМИНАНТ“ Хата Исмет Нумановиќ, трговија на мало со текстил и конфекција, Кеј 13-ти ноември – 18 кат 1, штанд 53, Скопје.

Дејности: 52.41, 52.42.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврската сторена во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Управител со неограничени овластувања е Хата Исмет Нумановиќ, ул. „Мак. Косовска Бригада“ 3/29, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12325/99. (43165)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5083/99, на регистарска влошка бр. 02020801?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП „НИНА“ Јусуф Осман Емурли, с. Желино.

Основач: Јусуф Осман Емурли, с. Желино.

Дејност: 55.30/1.

Јусуф Осман Емурли одговара лично со целиот свој имот.

Јусуф Осман Емурли е овластено лице на ТП „НИНА“ кебапчилица, управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5083/99. (43166)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6420/99, на регистарска влошка бр. 02016947?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП „ВАНЧО-Ј КОМЕРЦ“ авто такси, Јовчевски Душан Ванчо, нас. Илинден, ул. „Илинденска“ бр. 31.

Основач: Јовчевски Душан Ванчо од нас. Илинден, со стан на ул. „Илинденска“ бр. 31.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица, трговецот-поединец одговара со ситот свој имот и средства.

Лице овластено за застапување е Јовчевски Ванчо, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6420/99. (43167)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5925/98, на регистарска влошка бр. 02023867?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП „ЛЕУТРИМ“ Атли Етем Горенца, трговија на мало, ул. „Братство Единство“ бр. 22, Дебар.

Дејности: 52.62, 52.63.

Одговара со целиот свој имот.

Атли Етем Горенца, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5925/98. (43168)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 13545/99, на регистарска влошка бр. 02022423?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги „ЛЕСКА-МА“ Мустафа ДООЕЛ, експорт-импорт, с. Форино, Чегране.

Трговското друштво е основано со акт за основање бр. 01/1, од 04.10.1999 година, а основач е Амети Мустафа од Гостивар.

Дејности: 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.23, 18.24, 01.11/2, 01.12/2, 01.21, 01.21/1, 01.24, 01.25, 02.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 18.10, 19.10, 20.40, 24.51, 24.52, 26.51, 26.52, 26.53, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 71.10, 73.30, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 80.41.

Управител е Амети Мустафа, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 13545/99. (43169)

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 2663/99 на регистарска влошка бр 008819, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за градежништво и услуги "Пелистер", Силјан и други Битола ДОО, ул. "Добриное Радосавлевиќ" бр. 3, Битола.

Усогласување на друштвото со ограничена одговорност во приватна сопственост за градежништво "Пелистер" - Битола со Законот за трговски друштва

Фирма Друштво за градежништво и услуги "Пелистер", Силјан и други Битола ДОО.

Седиште: ул. "Добриное Радосавлевиќ" бр. 3, Битола.

Дејности: 10.20; 14.11; 14.12; 14.13; 14.21; 14.22; 14.50; 20.10/1; 20.10/2; 20.20; 20.30; 20.40; 20.51; 26.30; 26.40; од 26.61 до 26.66; 28.11; 28.12; 28.74; 45.11; 45.12; 45.21/1; 45.21/2; од 45.22 до 45.25; од 45.31 до 45.34; од 45.41 до 45.50; 50.10; 50.20; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.50; 51.12; 51.13; 51.14; 51.18; 51.19; 51.51; 51.53 до 51.56; 51.56; 51.62; 51.70; 52.46; 55.11; 55.12; 55.21/1; 55.21/2; 55.22; 55.23; 55.30/1; 55.30/2; 55.40; 55.51; 55.52; 60.23; 60.24; 63.12; 63.21; 63.22; 63.23; 63.30; 63.40; 65.23; 67.13; 70.11; 70.12; 70.20; 71.21; 71.32; 71.34; 72.10; 72.20; 72.30; 72.40; 72.60; 74.12; 74.13; 74.14; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/4; 74.20/5; 74.30; 74.40; 74.84

Надворешна трговија: - Изработка на експертизи и студии, инвестициони програми, просторни и урбанистички планови и проекти, идни главни и детални проекти и инвестиционо-техничка документација, лицитациони елаборати (тендерска документација) и друга инвестициона документација за објекти и работи, - Изведување мелиорациони работи и работи на облагородување на земјиште, приведување на земјиште кон култура и комунално уредување, - Изведување на градежно, градежно-занаетчиски работи, хидротехнички и други слични работи и работи на внатрешно уредување и декорација, - Изведување на инсталациони, монтажни, демонтажни работи и работи на одржување и ремонт на индустриски и други постројки; - Изградба на комплетни објекти и испорака на опрема, делови и материјали и на технолошки линии и други компоненти; - Организација на изградба на комплетни објекти (инженеринг) изведување инженеринг, изведување инженеринг и советодавен (консалтинг) инженеринг; - Стручно технички надзор над изведувањето на инвестициони работи во странство и надградба на инвестициони објекти; - Давање стручна помош, односно консултантски услуги во текот на изградбата и во работите на изградените објекти; - Одржување и ремонт на изградени објекти, - Други работи на изведување на инвестициони објекти во странство; - Надворешна трговија со прехранбени производи; - Надворешна трговија со непрехранбени производи; - Посредување и застапување во промет со стоки и услуги; - Продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, - Угостителски и туристички услуги; - Меѓународен транспорт на стоки и патници, - Отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија, - Меѓународна шпедиција; - Меѓународно сообраќајно-агенциски работи, - Продажба на стоки од консигнациони работи; - Продажба на стоки од слободни царински продавници; - Малограничен промет; - Услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител со неограничено овластување е Силјан Мицевски.

Од Основниот суд во Битола (722)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАР НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАФАНИ И ФОНДАЦИИ

Со решението Згф. бр. 99/99 од 22.10.1999 година, во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации што се водат при Основниот суд Штип под реден бр. 99 за 1999 година, се запишува: - Прва македонска организација за спасување при елементарни непогоди - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Партизанска“ бр. 64, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (4)

Со решението Згф. бр. 103/99 од 2.11.99 год. во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации што се водат при Основниот суд во Штип под реден бр. 103 за 1999 година, се запишува: - Здружение на кабловски ТВ оператори - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Енгелсова“ бр. 8 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и целата Република.

Од Основниот суд во Штип. (6)

Со решението Згф. бр. 110/99 од 13.12.99 год. во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации што се водат при Основниот суд во Штип под реден бр. 110 за 1999 година, се запишува: - Еманципација и обединување на Ромите, Сао Рома - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Енгелсова“ бр. 4 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (7)

Со решението Згф. бр. 27/98 од 1.06.99 год. во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации што се водат при Основниот суд Штип под реден бр. 27 за 1998 година, се запишува: Здружение на трудови инвалиди при АД Рудници Злетово - Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа во просторите на АД Рудници Злетово во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (8)

Се запишува во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 41/99 од 18.06.1999 год. Еколошкото друштво „Грашница“ - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: организирање и координирање на работата на своите членови заради заштита и унапредување на околината како услов за зачувување на нејзината рамнотежа и за опстанок на природата и човековиот род и обезбедување природно право на секоја единка на здрава околина.

Седиштето на здружението е на ул. „Димитар Влахов“ бр. 60, во Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Борис Стојаноски.

Од Основниот суд во Охрид. (548)

Основен суд Скопје I - Скопје со решение бр. 3.Г. бр. 287/99 од 11.6.1999 година го запиша следното

1. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Спортско друштво „ВАРДАР“ Стреличарски клуб - Скопје со седиште во Скопје со својство на правно лице од 21.06.1985 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. бр. 287 се запишува здружението на граѓани Спортско друштво „ВАРДАР“ Стреличарски клуб – Скопје со седиште во Скопје на „Кеј 13 Ноември“ б.б. кое го застапува неговиот претседател Банишки Киро од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (857)

Основен суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 625/99, од 8.12.1999 година го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Спортско друштво „ВАРДАР“ Столно тениски клуб – Скопје со седиште во Скопје со својство на правно лице од 25.09.1974 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија и на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. број 605 се запишува здружението на граѓани Спортско друштво „ВАРДАР“ Столно тениски клуб – Скопје со седиште во Скопје на „Кеј 13 Ноември“ б.б. кое го застапува неговиот претседател Атанасовски Александар од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (858)

Основен суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 929/99 од 9.12.1999 година го запиша следното:

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 607 се запишува здружението на граѓани „Здружение на поранешни ДААД – стипендисти од Република Македонија“ со седиште во Скопје на ул. Водњанска број 17.

– Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Венјамин Мајсторов од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на разгледување на ефектите од примената на научно-стручните знаења и искуства, организирање на семинари, курсеви, дискусии, конгреси, организирање на средби од Германија и Македонија, контакти со истородни организации од други земји, советување и информирање во врска со ДААД стипендиите како и давање помош на германски стипендисти во Македонија.

– Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 09.12.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (859)

Основен суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 869/99 од 14.12.1999 година, го запиша следното:

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 614 се запишува здружението на граѓани Македонско здружение за проектен менаџмент, со седиште во Скопје на Градежниот факултет во Скопје на ул. „Партизански Одреди“ б.б.

– Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Дамјан Жерновски.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на остварување и развивање активностите на организации и стручњаци од областа на проектниот менаџмент, операции и програми, претставува ФОРУМ за размена на идеи и искуства, унапредување контакти, пријателство, доверба и соработка помеѓу стручњаци во стопанството и наставниот кадар како и унапредување на условите во кои работи проектниот менаџер.

– Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 14.12.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (860)

Основен суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 865/99 од 15.12.1999 година, го запиша следното:

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 616 се запишува здружението на граѓани Интернационално здружение за стратегија и помош ИЗСП Скопје, со скратено име ИЗСП Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Братфордска“ број 2-3-27.

– Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Томе Костадиновски од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на хуманитарна помош на социјално загрозените граѓани, членови на здружението, на бегалците и други хуманитарно незгрижени лица, соработка со други хуманитарни организации и здруженија на територијата на Република Македонија, соработката со меѓународни хуманитарни организации и здруженија, едукација на членовите како и соработка со државни органи со цел за унапредување на хуманитарната помош и заштита.

– Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.12.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (861)

Основен суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 926/99 од 13.12.1999 година, го запиша следното:

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 610 се запишува здружението на граѓани Хуманитарно здружение за помош во обезбедување и дистрибуција на лекови и лековити средства на социјално загрозени лица „Александар Македонски“ – Скопје со седиште во Скопје на ул. „Даме Груев“ број 3 влез VI стан 20.

– Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател ас. д-р Митко Милошевски.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање на научно истражувачката, едукативната и стручно апликативната работа од областа на хуманитарна помош за социјално загрозени лица и обезбедување и доставување лекови и лековити средства, соработката со меѓународните здруженија од овие области како и да организира конгреси, научни состаноци, симпозиуми, советувања, курсеви и други видови на едукативно дејствување.

– Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.12.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (862)

Основен суд Скопје I – Скопје со З.Г. број 275/98 од 19.11.1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Академски шаховски клуб „Студент“ – Скопје, со седиште во Скопје има својство на правно лице од 28.11.1996 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. број 573 се запишува здружението на граѓани Академски шаховски клуб „Студент“ – Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Пиринска“ б.б. барака 7, Карпош 2, кое го застапува неговиот претседател Лазо Јанчев од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (863)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. згф. бр. 125/99 од 28.12.1999 година, во регистарот на Здруженија на граѓаните и фондации при Основниот суд во Тетово под рег. згф. бр. 125/99, се запишува Здружението на граѓани Јозехан Будо – Клуб „ЈОЗЕХАН ТЕТОВА“.

Работата и активностите на здружението се преземаат на сеопфатни дејствија и активности кои имаат за цел и задача здравствено, психофизички, техничко

и. едукативно унапредување на своето членство, да поттикнува поголем интерес за спорт кај младите, поттикнување, омасовување, развој и унапредување на борецкиот спорт и спортот во целина и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово, на ул. „170“ бр. 82, а истото ќе делува на подрачјето на општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (549)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. згф. бр. 95/99 од 21.10.1999 година, во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово под Рег. згф. бр. 95/99, се запишува Скијачки клуб „ШКЕНДИЈА“ од Тетово.

Работата и активностите на Здружението за развивање и омасовување на скијачкиот спорт и другите зимски спортови, активирање на младината, пионерите и другите граѓани во областа на спортот и физичката култура, учество на разни скијачки такмичења во општината, Републиката и пошироко од неа и развивање на такмичарски дух кај младината, пионерите и граѓаните, и слично.

Седиштето на Здружението е во Тетово, а истото ќе делува на подрачјето на Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово. (550)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под рег. бр. 75/99 год. се запишува Здружение на граѓани фудбалски клуб „АРЕСИМИ“ с. Чегране, застапувано од претседателот Нежири Пајазит како и застапникот на клубот овластеното лице Салиу Зилкадри, двајцата од с. Чегране.

Работата и активностите на фудбалскиот клуб „АРЕСИМИ“ од с. Чегране, произлегува од општите начела на Уставот на РМ, воедно целите и задачите се да се грижи за омасовување на фудбалскиот спорт на клубот и развивање на внатрешни демократски односи и влијанието на членството врз работата на своите органи и тела, работи на стручно издигнување и усовршување на своето членство по пат на организирање на разновидни форми на воспитно образовни и стручни дејности, целокупната работа се стреми во развивање и јакнење на спортскиот морал на своето членство.

Од Основниот суд во Гостивар. (551)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 74, се запишува Здружение на граѓани, Културно уметничко друштво „ДРИТА“ село Чајле, Гостиварско, со седиште во село Чајле кое го застапува Феузи Цафери од село Чајле.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат да ги активира своите членови како и сите граѓани со цел за подобрување и негување на фолклорните традиции и организирање на културно уметничкиот и забавниот живот на младите од село Чајле.

Од Основниот суд во Гостивар. (552)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег. згф. бр. 52/99 се запишува Фондацијата под име: Фондација за поддршка на претпријатијата – Гостивар, со седиште во Гостивар, булевар „Браќа Гиноси“ бр. 6. Овластеното лице за застапување е Супхи Јакупи од Гостивар.

Работата активностите и целите на фондацијата се: зголемување на понудата на деловна стручност во регионот, зголемување квалитетот на одлучувањето во новите и постојни мали и средни претпријатија, промовирање стопански и инвестициони можности, обезбедување пристап до извори на кредити наменети за мали и средни претпријатија како и подобрување на засед-

ничкото делување помеѓу сите оние субјекти кои нудат услуги на малите и средните претпријатија.

Од Основниот суд во Гостивар. (553)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег. зг. бр. 71/99, се запишува Здружението на граѓани Организација на жените турци во Македонија – Гостивар, со седиште во Гостивар, кое го застапува Сдика Ага од Гостивар, булевар „Б. Гиноси“ бр. 241.

Работата и активностите на Здружението ќе се однесува за создавање на поволни услови за обезбедување на организиран пристап за постојана општествена активност на жените во Општината и Републиката, подобрување и унапредување на општествено економската и социјалната положба на жената.

Од Основниот суд во Гостивар. (554)

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение I. Рег. Зг. бр. 255/99 од 25.12.1999 г. во Регистарот на здруженијата на граѓаните и фондациите го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации на Таеквон-до клубот „КУМГАНГ“ од с. Кадино, Скопје, со седиште на клубот во с. Кадино, на ул. „1“ бр. 1, 91203 Скопје.

Основните цели и задачи на здружението Таеквон-до клубот „КУМГАНГ“ од с. Кадино, Скопје се поттикнување, омасовување, развој и унапредување на таеквон-до спортот, координирање и усогласување на програмските активности на членовите на клубот, води грижа за квалитетот на своите членови и нивно перманентно учество на сите Таеквон-до натпревари и манифестации, води грижа за објектите во кои ја одвива својата основна дејност – тренингот, се грижи за унапредување на здравствената заштита на таеквондистите, врши и други работи кои се дозволени со закон, учествува и организира државни и меѓународни натпревари од пријателски и официјален карактер и развива соработка со сите таеквон-до клубови во Македонија.

Со денот на уписот на здружението „Таеквон-до клубот „КУМГАНГ“ с. Кадино, Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (545)

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение II. Рег. Зг. бр. 274/99 од 20.12.1999 година во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на Фудбалскиот клуб „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ од населба Гоце Делчев, Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на фудбалски клуб „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ од населба Гоце Делчев, Скопје, со седиште во населба Гоце Делчев.

Дејноста на Фудбалски клуб „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ од населба Гоце Делчев е: членството на клубот да дејствува во подигање и развивање на спортското воспитување по пат на разни спортски активности да се развива спортскиот дух кај членството, да обезбедува развивање и омасовување во фудбалскиот спорт на територијата на населба Гоце Делчев, Скопје, да организира и спроведува спортски натпревари.

Со денот на запишувањето во Регистарот Фудбалски клуб „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (931)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З. Г. број 274/99 од 19. 11. 1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Академски одбојкарски клуб „Студент“ – Скопје со седиште во Скопје со својство на правно лице од 28. 11. 1996 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. број 572 се запишува здружението на граѓани Академски одбојкарски клуб „Студент“ – Скопје со седиште во Скопје на ул. „Пиринска“ б.б. барака 7, Карпош 2, кое го застапува неговиот претседател Јосиф Грозданов од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (864)

Основниот суд Скопје I – Скопје со З. Г. број 273/98 од 19. 11. 1999 година, го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Академски пливачки клуб „Студент“ – Скопје со седиште во Скопје со својство на правно лице од 06. 04. 1995 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. број 571 се запишува здружението на граѓани Академски пливачки клуб „Студент“ – Скопје со седиште во Скопје на ул. „Пиринска“ б.б. барака 7, Карпош 2, кое го застапува неговиот претседател Трајче Черепналковски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (865)

Основниот суд во Кичево, со решение З.рег. бр. 10/99 од 16.12.1999 година ја запишува промената на лицето овластено за застапување на здружението на граѓани и фондации „Карате клуб“ Кичево.

Се запишува промена на лицето овластено за застапување и претставување на здружението на граѓани „Карате клуб“ Кичево од Кичево:

Здружението ќе го застапува и овластува лицето Горан Секулоски од Кичево.

Од Основниот суд во Кичево. (1933)

Основниот суд во Прилеп Рег. Згф. бр. 1/2000 г. од 11.01.2000 год. Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под реден број 1 за 2000-та година се запишува упис на измени на актот за основање и статутот на Здруженијата на граѓани со име Здружение на инвалиди од војната во Прилеп, во однос на името на здружението и во однос на лицето овластено за застапување и претставување на здружението.

Името на Здружение наместо Здружение на инвалидите од војната во Прилеп, ќе гласи Меѓуопштинско здружение на инвалидите од војната – Прилеп, Крушево и Македонски Брод.

Лице овластено за застапување на здружението е Стојаноски Андон – претседател.

од Основниот суд во Прилеп. (1935)

Основниот суд во Гостивар, со Зг. бр. 45/99 од 28.12.1999 година го запиша следното:

Во регистарот на Здружение на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 79/99, се запишува Здружението на граѓани – фудбалски клуб „Ринна“ с. Равен, со седиште во с. Равен, застапувано од овластеното лице Рефик Демири с. Равен.

Работата и активностите како и целите и задачите на клубот т.е. здружението на граѓани ќе се однесува на тоа да се грижи за омасовување на фудбалскиот спорт за работа и стручно издигнување на своите членови, за развивање и јакнење на спортскиот морал и тоа се околу неговото членство и пошироко како и задачите, а за остварување, развивање, афирмирање, превземање

на акции, стручно усовршување како на фудбалот – клубот и т.н.

Од Основниот суд во Гостивар (1936)

Основниот суд во Гостивар, со Зг. бр. 9/99 од 28.12.1999 година го запиша следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 78/99, се запишува Здружение на граѓани фудбалски клуб „Ринна“ с. Неготино – Полонско. Овластено лице за застапување е Селими Махир од с. Неготино.

Работата и активностите на здружението на фудбалскиот клуб „Ринна“ с. Неготино – Полонско, ќе се однесува на остварување на спортското дејствување на областа на фудбалскиот спорт меѓу работните луѓе, младите, во селото – општина и пошироко во РМ, развивање на меѓучовечките односи, афирмација на фудбалскиот спорт, за подобра финансиска состојба на фудбалскиот клуб, стручно усовршување на фудбалските работници и се друго што е во интерес на спортот и самиот клуб.

Од Основниот суд во Гостивар. (1939)

Основниот суд од Радовиш со Згф.бр. 36/99 од 29.12.1999 година го запиша следното:

Се запишува во регистарот на Здружение на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 36/99, Здружение на граѓани со име Организација на жени „ДЕНИЦА“ – Радовиш, кое е основано заради остварување, усогласување и заштита на поширок заеднички интерес на жените.

Здружението ќе дејствува на територијата на општината Радовиш, Подарен и Конче, а неговото седиште се наоѓа на булевар „Александар Македонски“ бб. во Радовиш.

Од Основниот суд во Радовиш. (1941)

Основниот суд во Радовиш со ЗГФ. бр. 35/99 од 29.12.1999 година го запиша следното:

Се запишува во регистарот на Здружение на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 35/99, Здружение на граѓани со име „Клуб на љубители на електротехниката – Цу“ од Радовиш е основано заради економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други права.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш, а неговото седиште се наоѓа на ул. „Ана Петкова“ бр. 25 во Радовиш.

Од Основниот суд во Радовиш. (1943)

Основниот суд во Охрид на Рег. Згф. 19/99 од 26.10.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша со решение Рег. Згф. бр. 19/99 од 26.10.1999 год. Стрелачкиот клуб – „Охрид“ – Охрид.

Здружението на граѓаните има за цел: анимирање на стрелачкиот спорт, вежбање на стрелање со сите оружја, организирање на систем на натпревари, како и преземање на други активности од интерес за членството и популаризација на стрелачкиот спорт.

Седиштето на здружението е во населба „Бејбунар“ – Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е претседателот Зоран Шипоски.

Од Основниот суд во Охрид. (1945)

Основниот суд Куманово со решение Зг. бр. 104/99 го запиша Независното здружение на жени „ЈЕХОНА“, со седиште во Куманово, ул. „Гуро Гавовик“ бр. 73, со скратен назив НЗЖ „ЈЕХОНА“ застапувано и претставувано од претседател, г-ѓа Иман Ајдини, во регистар на здруженија на граѓани и фондации, при Основен суд Куманово под рег. бр. 138.

Независно здружение на жени „ЈЕХОЊА“ со седиште во Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот.

Од Основниот суд во Куманово. (1947)

Основниот суд Куманово со решение Зг. бр. 109/99 го запиша Здружението на граѓани „СТРАТЕГ“, со седиште во Куманово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 30, а застапувано и претставувано од претседател, г-дин РАДОВАН ЧЕСМАДСКИ, во регистар на здруженија на граѓани и фондации при Основен суд Куманово, под рег. бр. 137.

Здружението на граѓани „СТРАТЕГ“ од Куманово, се здобива со својство на правно лице со денот на запишување во регистарот.

Од Основниот суд во Куманово. (1949)

Основниот суд Куманово со решение Зг. бр. 110/99 ја запиша Актерската група „СЕЛОТЕЛП“, со седиште во Куманово, ул. „Теофан Економов“ бр. 25, застапувана и претставувана од претседател г. Тони Трајковски, во Регистар на здружение на граѓани и фондации, при Основен суд Куманово, под Рег. бр. 136.

Актерска група „СЕЛОТЕЛП“ со седиште во Куманово, се здобива со својство на правно лице, со денот на запишување во Регистарот.

Од Основниот суд во Куманово. (1951)

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение I. Рег. ЗГ. бр. 33/99 од 20. VII. 1999 година во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации на АТЛЕТСКИ КЛУБ „МАЦАРИ“ Скопје под реден бр. I. Рег. ЗГ. бр. 33/99 од 20. VII. 1999 година.

Седиштето на АТЛЕТСКИ КЛУБ „МАЦАРИ“ Скопје е во Скопје – Мацари ОУ „Вера Јоџиќ“, а подрачјето на дејствување на клубот во Република Македонија е да се грижи за развој на атлетскиот спорт во градот и Републиката, да донесува програма за развој и унапредување на работата во клубот, се грижи за реализација на системот на натпревари што го организира и спроведува атлетскиот сојуз на Македонија, организира атлетски натпревари за сите категории како и меѓународни натпревари по атлетика кои ќе му ги довери атлетскиот сојуз на Македонија, се грижи за стручно специјалистичка надградба на кадрите во клубот, за здравствена заштита на активните членови, подобрување на материјалната основа на клубот, набавка и одржување на неопходна опрема и реквизити за реализација на тренинг и натпревари, води листа на рекорди на клубот и други работни задачи утврдени со законот за спорт, статусот и други акти.

Со денот на запишувањето во регистарот АТЛЕТСКИ КЛУБ „МАЦАРИ“ Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје (1827)

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение I. Рег. ЗГ. бр. 276/99 од 23. XII. 1999 година во регистарот за здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот за здруженијата на граѓани и фондации на фудбалскиот клуб „Младост – Трубареве“ од с. Трубареве – Скопје со седиште на клубот во с. Трубареве – Скопје и дејствување на територијата на с. Трубареве, Општински фудбалски клуб „Гази Баба – Скопје, Градот, Републиката и пошироко.

Основните цели и задачи на клубот се: подигање и развивање на спортско воспитување по пат на разни спортски активности, да се развива спортскиот дух кај членството, да обезбедува развивање и омасовување во фудбалскиот спорт на територијата на населеното место Трубареве и пошироко и да организира и спроведува спортски натпревари.

Со денот на уписот Фудбалскиот клуб „Младост – Трубареве“ од с. Трубареве – Скопје се стекнува со својство на правно лице и отпочнува со работа од 23. XII. 1999 година.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1980)

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен, под Рег. ЗГФ. бр. 9/99, се запишува Здружение на граѓани со назив Друштво на геодетски инженери и техничари во Ресен.

Здружението има за цел да ги стимулира и координира современиот развој во сите полиња и области на геодетската наука и практика, посебно нови научни знаења, организира, поттикнува и применува нови научни знаења кај своите членови, презема активности за побрзо и поефикасно пренесување на новите сознанија преку погодни форми на организирано доставување, јакнење на соработка меѓу членките на сојузот во кој членува.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен.

Лице овластено за застапување на здружението е Наум Вокановски од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен. (2302)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен, под Рег. ЗГФ. бр. 29/99 се запишува Здружение на граѓани со назив „Здружение на Ивалидски пензионери“ на Општина Ресен.

Здружението има за цел да ги следи и проучува остварувањата на Уставните и законските права на корисниците на инвалидски пензии, да го следи системот на здравствено осигурување и заштита во целина посебно заштитата на здравјето на корисниците на инвалидски пензии, да ги следи и проучува спортските активности на корисниците на инвалидска пензија, да ги унапредува разните облици на културно уметнички изразувања на поединци, инвалидски пензионери, да помага на најсоодветен начин на социјално најзагрозените членови.

Седиштето на здружението се наоѓа во с. Јанковец.

Лице овластено за застапување на здружението е Љубе Кузмановски од с. Јанковец.

Од Основниот суд во Ресен. (2303)

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен под Рег. ЗГФ. бр. 30/99 се запишува Здружение на граѓани со назив Здружение на овоштарии „Агро Преспа“ Ресен.

Здружението има за цел меѓусебна и трајна соработка да обезбеди и организирано да се вклучи преку неговите членови во тековите на пазарно ориентирано стопанство во земјата и пошироко со што ќе обезбеди поповолни економски и други услови за унапредување на сопственото производство, освојување на нови пазари, воведување на нови сорти на јаболка, осовременување и ставање на заштита и прихранување на овошките во функција на еколошка заштита на воздухот, водите и почвата и друго.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен.

Лице овластено за застапување на здружението е Слободан Мушаревски од с. Дрмени.

Од Основниот суд во Ресен. (2304)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен под Рег. ЗГФ, бр. 31/99 се запишува Здружение на граѓани со назив „Музичка младина“ Ресен.

Здружението има за цел негување, омасовување и развој на музичкиот живот и творечките способности на младите луѓе, изградување на музичка култура и развивање музички аматеризам кај младите, организирање на концерти, фестивали, на клубови, ансамбли, друштва во кои младите ќе ги остваруваат своите културно музички потреби и интереси.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен.

Лице овластено за застапување на здружението е Љупчо Крстевски од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен.

(2305)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен под Рег. ЗГФ, бр. 32/99 се запишува Здружение на граѓани со назив Здружение на граѓани „Преспа“.

Здружението има за цел остварување и заштита на економските, социјалните, научните, културните, хуманитарните, еколошките и образовните интереси во развојот на Општина Ресен, остварување на соработка со друштва и организации на преспани во дијаспората, соработка со соседните општини од Р. Албанија и Р. Грција како и организирано вклучување соработка и со други соодветни здруженија и организации од Републиката и пошироко.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен.

Лице овластено за застапување на здружението е д-р. Арсе Гошаревски од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен.

(2306)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен под Рег. ЗГФ, бр. 33/99 се запишува Здружение на граѓани со назив Општински противпожарен сојуз „Ресен“ – Ресен.

Здружението има за цел превземање мерки и активности за спречување и заштита од пожари, организирање превентивна дејност за заштита од истите, се грижи за опременоста и модернизацијата со потребни средства, оспесобување и обучување кадри од областа на заштитата од пожари.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен.

Лице овластено за застапување на здружението е Сотирче Тановски од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен.

(2307)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен под Рег. ЗГФ, бр. 34/99 се запишува Здружение на граѓани со назив „Карате клуб Преспа“ – Ресен.

Здружението има за цел поттикнување, омасовување и развој на карате спортот на територијата на Ресен и Република Македонија, развивање и унапредување на системот на натпревари, соработка со други клубови од Републиката.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен.

Лице овластено за застапување на здружението е Љупчо Ангеловски од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен.

(2308)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основен суд Ресен под Рег. ЗГФ, бр. 35/99 се запишува Здружение на граѓани со назив „Здружение на жени на град Ресен – Тереза“ Ресен.

Здружението има за цел да ги развива и заштитува правата на жените, еднаквоста на половите, соработка со другите организации кои имаат за цел зачувување на мирот, следење, спроведување и примена на меѓународните конвенции за заштита на правата на жената, да изгради сопствена култура која ќе ги подготвува проектите за развој и осамостојување на жените и истите ги реализира.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен.

Лице овластено за застапување на здружението е Кети Петревска од Ресен.

Од Основен суд во Ресен.

(2309)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под РЕГ. бр. 171/99 е запишан КИК БОКС КЛУБ „НЕРАШТЕ“ од с. Нераште.

Работата и активноста на здружението е поттикнување и омасовување, развој и унапредување на спортот, а посебно на КИК БОКС спортот и создавање на услови за негово поуспешно унапредување и репрезентирање, учество и организација на натпревари од официјален и пријателски карактер и слично, согласно член 7 од статутот од 15. 12. 1999 година.

Седиштето на здружението е во с. Нераште, а истото ќе делува на подрачјето на општината и пошироко во Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово.

(2310)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег. бр. 1/98 се запишува здружение за заштита на културните, образовните, спортските и други права на турците во Тетово.

Работата и активноста на здружението е на организиран начин да учествува во културниот, образовниот и спортскиот живот по прашања што се од витален интерес за унапредување на заштитата на националниот идентитет на турците во Тетово, грижа за унапредување на функционирање на општествените односи во областа на културата, залагање за зближување на сите култури и слично согласно член 2 од статутот од 23. 08. 1998 год.

Седиштето на здружението е во Тетово ул. „29 Ноември“ бр. 29, а ќе делува на подрачјето на Општина Тетово.

Од Основниот суд Тетово.

(2311)

Основниот суд во Гевгелија со решение ЗГ. бр. 78/99 од 14.01.2000 година го запиша во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации следното Здружение со следните податоци:

Име на Здружението: Шаховски клуб „Хиподром“ – Гевгелија. Седиштето на Здружението е на ул. „Панде Дуганов“ бб. Иницијатори за основање на Здружението се: Златко Каракамишев, Мирјана Тачовска, Зоран Делев, Тони Јошевски, Благој Богатинов сите од Богданци.

Основната дејност на Здружението е да ги проширува знаењата на своите членови во областа на шахот; да открива млади таленти; да обучува млади интереси во полето на шахот; да ги заштитува општите, поединечните и професионалните интереси на членовите; да организира натпревари; да остварува соработка со државни и други институции; да остварува соработка со други здруженија, сојузи и др.

Лице овластено за застапување на Здружението е Златко Каракамишев од Богданци.

Од Основниот суд во Гевгелија

(2510)

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под реден број 2 за 2000 година се врши упис на основање на Здружение на граѓани со име Самостојно, независно, невладино и непартиско здружение на граѓани „НЕТИЦ“ – Прилеп (Мрежа за култура и информации) од Република Македонија.

Основни цели и задачи на здружението се: информирање на македонската и меѓународната јавност за развојот и позицијата на културата во Македонија, информирање за другите култури и културни збиднувања, известување за сопствените активности и друго.

Седиштето на „Нетиц“ е во Прилеп на ул. „Егејска“ бр. 40.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Цветкоски Илчо – претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (2512)

Со запишана во регистарот на Здружение на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 2/2000, Здружение на граѓани со име Сојуз за превентива од алкохолизам, никотинизам и наркоманија на Македонија – Радовиш кое е основано заради превентивна дејност против алкохолизмот, никотинизмот и наркоманиите кај сите популации.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш.

Од Основниот суд во Радовиш. (2514)

Со решение ЗГФ. бр. 111/99 од 15.12.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд во Штип под реден бр. 111 за 1999 година се запишува: Сојуз на студенти на Педагошки факултет – Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 89, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (2516)

Со решение ЗГФ. бр. 57/98 од 24.05.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основен суд во Штип под реден бр. 57 за 1998 година се запишува: Феријален сојуз на Македонија Феријален центар – Пробиштип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Доне Божинов“ бр. 25 во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Пробиштип.

Од Основниот суд во Штип. (2517)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 112/99 од 23.12.1999 година отвори стечајна постапка поднесена од самиот должник трговец поединец Димитар Горги Мандил „Мандил пром“ од Крушево, со седиште на ул. „Манчу Матак“ бр. 30, запишано во регистарската влошка 1-19030 во Основниот суд во Битола со жиро сметка 41110-601-36820 во Заводот за платен промет, Филијала Прилеп, експозитурва Крушево.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (2050)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд Струмица под Ст. бр. 200/99 од 29.12.1999 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПЗСТ „Мане Шпед“ од с. Робово, но е одлучено истата да не

се спроведува поради немање имот на должникот заради што се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (2051)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 113/99 од 23.12.1999 година е отворена стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги Саки Муса Асани „Мимоса“ ДООЕЛ с. Житоше, запишано во регистарска влошка 1-19164 Битола Основен суд Битола, со жиро сметка 41100-601-37763.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (2052)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 109/99 од 10.12.1999 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за градежништво, производство, трговија увоз-извоз „Занат проект“ ПО-Прилеп со седиште на ул. „4-ти јули“ 6 во Прилеп запишан во регистарска влошка 1-14828 Битола во Окружниот стопански суд во Битола со жиро сметка 41100-601-30138 во Заводот за платен промет, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (2053)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 111/99 од 24.12.1999 година, отвори стечајна постапка према должникот Задруга за производство, промет и услуги „Центгиспромет“ увоз-извоз Прилеп со П.О. со седиште во Прилеп, ул. „Дабничка“ бр. 39 запишан на регистарска влошка 2-458 Битола во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-41427 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (2054)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 80/99 од 8.12.1999 година, отвори стечајна постапка према ДОО за производство на предива и конец од памучен тип и производство на полиестерски предива АД „Политекс – Политрејд“ ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. „Леце Котески“ бр. 52, запишано на регистарска влошка 1-19478 во Основен суд Битола со жиро сметка 41100-601-38302 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (2055)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 117/99 од 28.12.1999 година отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство и промет увоз-извоз „Заполжани промет“ с. Заполжани Прилеп со ПО со седиште во с. Заполжани запишано во регистарска влошка 1-2054 на Окружен стопански суд Битола, со предмет на работење полјоделство со жиро сметка 41100-601-21345 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (2056)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 115/99 од 27.12.1999 година е отворена стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз Фортуна старт-Прилеп ПО-Прилеп со седиште на ул. „Пере Тошев“ бр. 9 во Прилеп, запишано на регистарска влошка бр. 1-18143 Битола со решение Срег. бр. 1155/96 од 31.01.1996 година на Окружниот стопански суд во Битола со жиро сметка бр. 41100-601-34319 при ЗПП – Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (2057)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 102/99 од 24.12.1999 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за угостителство, туризам и промет увоз-извоз „Пини-турец“ – Прилеп со ПО со седиште на ул. „Драган Димески“ 1 в запишано на регистарска влошка 1-2693 во Окружниот стопански суд Битола, со предмет на работење превоз на патници во друмскиот сообраќај, со жиро сметка 41100-601-7300 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (2058)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 114/99 од 23.12.1999 година, отвори стечајна постапка према должникот услужна производна и трговска задруга „Билансио Б“ со ПО Прилеп со седиште на ул. „Биди-маш“ бр. 20 в Прилеп запишана на регистарска влошка бр. 2-685 – Битола со решение Срег.бр. 789/98 од 31.03.1998 година во Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 41100-601-41149 во ЗПП-Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (2059)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 104/99 од 8.12.1999 година отвори стечајна постапка према должникот дуќан со својство на правно лице за трговија на големо и мало „Вики“ извоз-увоз Прилеп со седиште на ул. „Круме Спиркоски“ 10 запишан на регистарска влошка 2-158 во Окружниот стопански суд Битола, со предмет на работење трговија на мало со обувки, кожа, гума и пластика со жиро сметка 41100-601-3796 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (2060)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 193/99 од 30.12.1999 г. е отворена стечајна постапка над должникот ПУТП „Сензум“ од с. Моноспитово, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (2061)

Основниот суд во Прилеп со решение Л. бр. 5/97 од 23.11.1999 година предлогот поднесен од должникот

ДОО „СТОКО ПРИЛЕП“ – Прилеп за отворање на ликвидациона постапка го одби како неоснован.

Со истото решение отвори стечајна постапка према должникот ДОО „СТОКО ПРИЛЕП“ – Прилеп увоз-извоз, со ПО со седиште на ул. „Егејска“ бб., запишан во регистарска влошка 1-712, со жиро сметка 41100-601-731 во Заводот за платен промет Филијала во Прилеп.

За стечаен судија е определена судејата на Основен суд Прилеп, Татјана Сусулеска.

За стечаен управник е определена Љубица Илческа економист од Прилеп, ул. „Димо Наредникот“ бр. 65 со телефон 098-27-125.

Се повикуваат доверителите да им ги предјават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со доказите и вирманска уплата со такса од 600,00 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на РМ“.

Се определува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за 7.03.2000 година, во 11 часот во судница Голема сала.

Се повикуваат должниците да ги измират своите долгови спрема стечајниот должник без одлагање.

Стечајната постапка према должникот е отворена согласно одредбите од Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација.

Стечајната постапка е заведена по правосилноста на решението во уписник „СТ“ под бр. 5/2000.

Огласот е објавен на огласна табла во судот на ден 14.01.2000 година.

Од Основниот суд во Прилеп. (2476)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 118/99 од 28.12.1999 година отвори стечајна постапка према должникот Друштво за услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз, „Руеми“ Стојаноска Олгица и др. ЈТД Прилеп со седиште на улица „Благоја Стојкоски“ 5 во Прилеп, запишан во регистарска влошка 1-7230 Битола 010031677-709-000 Битола во Основниот суд Битола со предмет на работење трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун со жиро сметка 41100-601-14307 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп. (2478)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 126/99 од 29.12.1999 година отвори стечајна постапка према должникот ТД за производство, услуги и трговија на големо и мало „ФУЛ ФУЛ“ Милица Цветкоска, увоз-извоз ДООЕЛ, Прилеп со седиште на ул. „Егејска“ 40, запишан во регистарска влошка 010051367-08-03-000 во Основен суд Битола, со дејност Инженеринг со жиро сметка 41100-601-32660 од Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот е отворена поради престојна неизбежна неликвидност, истата не се спроведува но се заклучува.

По правосилноста на решението имотот – основачкиот влог на должникот – предмети проценка од 319.000 денари се пренесуваат на оснивачот на должникот Милица Цветкоска од Прилеп ул. „Егејска“ бр. 40.

Од Основниот суд во Прилеп. (2480)

Со решение на стечајниот совет при Основен суд во Струмица под Ст. бр. 208/99 од 14.01.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ

„ФРЕНКИ“ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то решение со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во „Службен весник на РМ.“

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (2483)

Со решение на Сечајниот совет при Основен суд Струмица под СТ. бр. 209/99 од 14.01.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ „ОРЕВ-КОМЕРЦ“ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то решение со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во „Службен весник на РМ.“

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (2487)

Со решение на Сечајниот совет при Основен суд Струмица под СТ. бр. 207/99 од 13.01.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПУТП „ЕКСТРА“ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то решение со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во „Службен весник на РМ.“

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (2489)

Основниот суд во Охрид, со решението ст.бр. 11/99 од 12.01.2000 година према стечајниот должник ПП „Стокопромет“ - Охрид отвори стечајна постапка истата не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Охрид. (2436)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1018/99 од 08.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и превоз „КИКИ-ВИКИ“ д.о.о. Скопје, ул. „Бутелска-31“ бр. 9 со жиро сметка 40100-601-341445.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, со стан на ул. „АВНОЈ“ бр. 68/4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1034)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1068/99 од 14.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „МИЊОН – БТ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Јане Сандански“ ТЦ „13 Ноември“, бб, лок. 2, со жиро сметка 40100-601-234135.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1035)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1276/99 од 20.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз „ЖОГО-КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, ул. „Веселин Маслеша“ бр. 3/1-20 со жиро сметка 40120-601-178208.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, со стан на ул. „Рузвелтова“ бр. 54.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1124)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1245/99 од 16.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и производство „КАН-КОПЕРАТИОН“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Виргино“ бр. 99 со жиро сметка 40100-601-318387.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2/7.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1219)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 982/99 од 28.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало „ДИДЕМ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Славеј Планина“ бр. 50 со жиро сметка 40100-601-363467.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, со стан на ул. „Торонто“ бр. 28.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1307)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1095/99 од 02.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за производство, трговија, туризам и услуги д.о.о. „ЛИВПРОДУКТ“ увоз-извоз од Скопје, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 55 со жиро сметка 40100-601-186082.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, со стан на ул. „Торонто“ бр. 28.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1311)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1136/99 од 11.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговското претпријатие за промет на големо и мало „АГРОКОКА“ Скопје, ул. „Пон Кенеди“ Б 7, со жиро сметка 40100-601-26037.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, со стан на ул. „Торонто“ бр. 28.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1314)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1003/99 од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, услуги и угостителство „БИСЕРИ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „ЈНА“ бр. 24/2-10, со жиро сметка 40100-601-207202.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниоски, со стан на ул. „Торонто“ бр. 28.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1317)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1151/99 од 14.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за туризам и транспорт „ОРЕБИТА ТУРС“ д.о.о. Скопје, ул. „Боро Тодоровиќ“ број 129 од Скопје со жиро сметка 40110-601-404950.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Николовски со стан на улица „Боро Тодоровиќ“ број 129.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1402)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 844/99 од 08.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие „СА-ТИ КОМПАНИ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 54/7-5 со жиро сметка 40120-601-187422.

За ликвидатор се определува лицето Митко Попоски, со стан на ул. „Леринска“ бр. 45 б, тел: 362-363.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1403)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 897/99 од 14.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „СОКОЛ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 71/3 од Скопје со жиро сметка број 40110-601-396762.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Михайловска со стан на улица „Радика“ бр. 1/1-12.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1409)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 898/99 од 13.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „АНА-БЕЛ“ д.о.о. Скопје, ул. „Трифун Хаџијансв“ бр. 12/1-20 со жиро сметка број 40110-601-230984.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Михайловска со стан на улица „Радика“ бр. 1/1-12.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

вањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1410)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1031/99 од 08.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „ТА-СО“ д.о.о. експорт-импорт, Куманово ул. „Тодес Думба“ бр. 68/15, со жиро сметка 40900-601-31637.

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветковски, со стан на ул. „Геофан Економов“ бр. 30, тел: 27-379.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1453)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1145/99 од 03.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Транспортно, трговско претпријатие „ФРИТИ“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, с. Долно Свиларе Скопје, со жиро сметка 40120-601-344335.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1505)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1010/99 од 16.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „КОМПАНИЈА ШИП-КО“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Народни Херои“ бр. 21/1-23, со жиро сметка 40100-601-269211.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски, со стан на ул. „Ленинова“ бр. 63-2-7.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1509)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1252/99 од 07.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на мало „МАРКЕТ КОМЕРЦ“ ЕБТ Промет и др. д.о.о. Скопје, ул. „Христо Татарчев“ бр.11, со жиро сметка 40100-601-406357.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, со стан на ул. „Рузвелтова“ бр. 54-а, тел. 741-545.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1698)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1057/99 од 28.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, шпедиција и услуги „ЛЕ-ДИ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бр. 6-2/13, со жиро сметка 40100-601-234887.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величков, со стан на ул. „Битпазарска“ бр. 60.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1701)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1077/99 од 23.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за издавачка дејност „МЕНОРА“ д.о.о. Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 35/4-13, со жиро сметка 40100-603-19595.

За ликвидатор се определува лицето Јане Бибоски, со стан на ул. „Кеј Братство Единство“ број 3 а.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1705)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1071/99 од 29.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „ЦЕСТРА КОМЕРЦ“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „Козле“ бр. 109, со жиро сметка 40120-601-81498.

За ликвидатор се определува лицето Александровски Цено, со стан на ул. „Лука Геров“ бр. 52-3/6.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-

вањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1145)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1242/99 од 02.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за меѓународна трговија и маркетинг „ТРАНСФЕРКО“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, Д.Т.О. „Буњаковец“ кат II со жиро сметка 40100-601-332080.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, со стан на ул. „Рузвелтова“ бр. 54.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2176)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1162/99 од 29.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ТОМАГ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Волгоградска“ бр. 2-3/1 со жиро сметка 40120-601-351347.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, со стан на ул. „Рузвелтова“ бр. 54 а.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2179)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1061/99 од 05.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие на големо и мало увоз-извоз ц.о. „ДЕНС ИМПЕКС“ Скопје, ул. „III Македонска бригада“ бр. 27, со жиро сметка 40100-601-181871.

За ликвидатор се определува лицето Сотировски Никола, со стан на ул. „III Македонска бригада“ број 27.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2192)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1152/99 од 18.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало „ТОБИБ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Бул. „АВНОЈ“ бр. 58, со жиро сметка 40100-601-78667.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2210)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1221/99 од 06.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за економски-комерцијален сервис „КОНТОР-АС“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. „1469“ бр. 10/4-6, со жиро сметка 40110-601-366908.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2211)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1213/99 од 06.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг, маркетинг и трговија „КАО“ експорт-импорт Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 23/II стан 1, со жиро сметка 40100-601-56346.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2213)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1140/99 од 18.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие на големо и мало „ИДЕАЛ ПРОМЕТ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 306 а, со жиро сметка 40100-601-192237.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република

Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2215)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1131/99 од 28.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „БИО МЕДИЦИ“ д.о.о. ул. „Мара Угринова“ бр. 64-2/15, Гостивар, со жиро сметка 40100-601-396624.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, ул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2295)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1240/99 од 15.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги на големо и мало „ИНТЕРКОНИКА“ ц.о. експорт-импорт ул. „Д. Пандилов“ бр. 5, Скопје, со жиро сметка 40100-601-147199.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2296)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1224/99 од 17.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „КО КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Мирче Ацев“ бр. 3/19, Скопје, со жиро сметка 40120-601-97930.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4, Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2297)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1194/99 од 01.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво, трговија и услуги „ВИР-КОМ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 85-б, Скопје, со жиро сметка 40100-601-395419.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски со стан на ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1-а.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2350)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1160/99 од 18.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „СТРИМА-ПРОМЕТ“ ц.о. увоз-извоз, од Куманово ул. „Поток Серава“ бр. 169, Куманово, со жиро сметка 40900-601-21644.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски со стан на ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1-а.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2351)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1218/99 од 09.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги во градежништвото, производството, промет увоз-извоз „ТИНИ-МАКС“ експорт-импорт, нас. „Вардар“ згр. К-3, влез 1, лок. бр. 1, Скопје со жиро сметка 40100-601-23787.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски со стан на ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1-а.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2352)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 930/99 од 28.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за мешовита сопственост за издавачка дејност „МАЛМАКС“ д.о.о. увоз-извоз, Скопје ул. „Партение Зографски“ бр. 77-а, со жиро сметка 40100-603-27193а, биладнхлнн оа отентапнтсрп амсрпс эт

За ликвидатор се определува лицето Радослав Кипровски, со стан на ул. „АСНОМ“ бр. 8-3/36.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2353)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 651/99 од 15.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и инженеринг „БЕМАКО“ д.о.о. Скопје, ул. „Васил Горгонов“ бр. 29/2-1, Скопје со жиро сметка 40100-601-372608.

Ликвидатор е Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8-3/36, тел. 435-021.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2354)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 656/99 од 14.06.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „ЕЛ-КОВОД“ ц.о. Скопје, ул. „Ефтим Спростанов“ бр. 1, Скопје, со жиро сметка 40100-601-164952.

Ликвидатор е Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8-3/36, тел. 435-021.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2355)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 705/99 од 09.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „СМИЛ-КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Тоде Думба“ бр. 60, Куманово, со жиро сметка 40900-601-24513.

Ликвидатор е Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8-3/36, тел. 435-021.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од

30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2356)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1060/99 од 02.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „МИЛИНЕКС“ ДОО Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 11, со жиро-сметка 40100-601-276767.

За ликвидатор се определува лицето Чолак Митко со стан на ул. „Ленинова“ бр. 11.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2346)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1236/99 од 09.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија и услуги „ЕУРО-ПРОДУКТ-ТРАНСПОРТ“ ДОО экспорт-импорт, Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 64, со жиро-сметка 40100-601-377256.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски со стан на ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1-а.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2347)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1183/99 од 06.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ДОО „ЕУРОПРОДУКТ“ Ангелина, экспорт-импорт, од Скопје, ул. „Васил Главинов“ бр. 3/4-2, со жиро-сметка 40100-601-378547.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски со стан на ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1-а.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2348)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1184/99 од 01.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие „РМ“

ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. „Васил Главинов“ бр. 3/4-2 со жиро-сметка 40100-601-415363.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски со стан на ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1-а.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2349)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1086/99 од 28.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „МАЕСТРАЛ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Методи Митевски“ бр. 10/6-1, Скопје, со жиро сметка 40100-601-95929.

За ликвидатор се определува лицето Радослав Кипровски, со стан на ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2357)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 456/99 од 11.05.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско услужно претпријатие „НАЦ-КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт с. Петровец, Скопје, со жиро сметка 40110-601-269664.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2358)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 597/99 од 14.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие „КАШТАЊЕВА“ д.о.о. увоз-извоз ул. „982“ бр. 219, с. Идризово, Скопје, со жиро сметка 40110-601-229752.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2354)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 675/99 од 23.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „МАРТИН“ ц.о. увоз-извоз ул. „Женевска“ бр. 6-1/33, Скопје, со жиро сметка 40120-601-282404.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2360)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 676/99 од 20.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало „РЕЦЕП КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Методи Митевски“ бр. 7/1-18, Скопје, со жиро сметка 40100-601-229710.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“, бр. 109-3/38.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2361)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 709/99 од 13.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско претпријатие „ЕВРО-ШИПАД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Партизански одреди“ бр. 37, Скопје, со жиро сметка 40100-601-366640.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-34, Скопје.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2362)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 721/99 од 05.10.1999 година

е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие „БИОС“ увоз-извоз ц.о. ул. „Рузвелто-ва“ бр. 63 а, Скопје, со жиро сметка 40120-601-37305.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, Скопје.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2363)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 744/99 од 22.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „АК-СА-ИМПЕКС“ ц.о. експорт-импорт ул. „Кримска“ бр. 5, Скопје, со жиро сметка 40110-601-372286.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, Скопје.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2364)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 754/99 од 22.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и промет, инженеринг и консалтинг „СЕНЗ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Маршал Тито“ бр. 22/3-16, Скопје, со жиро сметка 40100-601-374137.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, Скопје.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2365)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 760/99 од 20.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг и консалтинг „БРО-КЕРС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Петар Драпшин“ бр. 39, Скопје, со жиро сметка 40100-601-368895.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Санански“ бр. 109-3/34, Скопје.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2366)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 884/99 од 14.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „ФА-ВОРИТ-97“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Разловачко Востание“ бр. 10/4-15, Скопје, со жиро сметка 40120-601-347113.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Санански“ бр. 109-3/34, Скопје.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2367)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 925/99 од 27.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, услужно, трговско претпријатие „СА-МО“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Битпазарска“ бр. 28, Скопје, со жиро сметка 40100-601-67315.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, Скопје.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2368)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 931/99 од 04.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет „РЕБИТ-ЕКСИ“ увоз-извоз ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 90/4-4, Скопје, со жиро сметка 40120-601-24053.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, Скопје.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2369)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 993/99 од 27.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија на големо и мало и туризам „МИМОЗАКОМ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Никола Карев“ бр. 21, Скопје, со жиро сметка 41620-601-29231.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, Скопје.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2370)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1009/99 од 14.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за градежништво, туризам и услуги „АЛЕКСАНДАР“ д.о.о. извоз-увоз ул. „Јужноморавски бригади“ бр. 14-а, Скопје, со жиро сметка 40110-601-119115.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2371)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1019/99 од 21.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за промет и услуги „ПРК“ Милован д.о.о. ул. „Гевгелиска“ бр. 44, Скопје, со жиро сметка 40110-601-425629.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2372)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1093/99 од 21.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „СТИЛ-ДЕМА“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Боривоје Милошевски“ бр. 1/22, Скопје, со жиро сметка 40110-601-375818.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2373)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1039/99 од 21.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие „ЛУЧИЈАНО“ ц.о. ул. „АСНОМ“ бр. 14/1-13, Скопје, со жиро сметка 40100-601-127509.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2374)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1069/99 од 08.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за изведување на градежно занатски работи, „ЦЕНТРО-ГРАДБА“ д.о.о. с. Радишани бр. 246 а, со жиро сметка 40100-601-78443.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2375)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1129/99 од 10.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „ШЕК-ПРОМ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Хусени Бајрам“ бр. 23, Скопје, со жиро сметка 40100-601-401805.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2376)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1175/99 од 09.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво, инженеринг, промет, производство и трговија „МАКДОМ-ЗМЦ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Иван Козаров“ бр. 12, со жиро сметка 40100-601-302429.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Санански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2377)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1177/99 од 02.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна шпедиција, транспорт, внатрешна и надворешна трговија „ИНТЕРШПЕД-КОМЕРЦ“ ц.о. ул. „Јане Сандански“ бр. 96/2-9, Скопје, со жиро сметка 40100-601-41934.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Санански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2378)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1180/99 од 07.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „ОЗ ШАФАК“ експорт-импорт ул. „Дрварска“ бр. 14, со жиро сметка 40100-601-95112.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Санански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2380)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1181/99 од 09.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „ОЗЛЕМ“ експорт-импорт ул. „Афуз Пашина“ бр. 25, со жиро сметка 40100-601-97094.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2381)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1186/99 од 01.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и промет „КЛИН-Г“ ц.о. „Коце Металец“ бр. 5-5/5, Скопје, со жиро сметка 40100-601-355393.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2382)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1201/99 од 06.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет „ПРМАК“ д.о.о. Куманово, ул. „100“ бр. 71, с. Карпош, со жиро сметка 40900-601-32543.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2383)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л. бр. 1202/99 од 13.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на производство и услуги „РЕТА-ТРЕЈД“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Гемница“ бр. 32, Скопје, со жиро сметка 40110-601-237158.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски, со стан на ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2384)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште-нива, построено на КП број 6005/1, класа 6, со површина од 1585 м², во КО Кучевиште, сопственост на Кадрија Цемаил од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 48, за купопродажна цена од 90,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. „Беласица“ б.б. Скопски саем, Скопје. (1773)

Се продава 78/120 идеален дел од нива која се наоѓа во с. Орман – Скопје, КО Орман, КП 601/1, план 10, м.в. „Воденициште“, класа 3, вкупна површина од 3650 м², запишано во Поседовен лист бр. 277 од 22.12.1999 год., и скица од предходно теренско мерење заведена под бр. 1003/158 од 10.12.1999 година, издадени од РМ РГУ – одделение за премер и катастар сопственост на Кајевик Душан од Скопје, со стан на ул. „Цветан Димов“ бр. 178 со лк. бр. 1261798 и ЕМБГ 0902951450093/МВР Скопје, за цена од 759,360,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Љубица Молевска, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 44-а, општина Центар, Скопје. (1842)

Се продава земјоделско земјиште-нива во вкупна површина од 944 м² која се наоѓа на КП бр. 303/1 за КО Зелениково, во место викано „Сливи“ сопственост на Митревски Јован, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 106, Скопје, по цена од 135.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков на ул. „Јани Лукровски“ бр. 14 Гази Баба – Скопје. (1430)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП број 776, план 4, скица 10. во К.О. Глумово, место викано „Фуша“, нива втора класа со површина од 811 м², сопственост на Рамадан Ебиб, според Поседовен лист број 6 на К.О. Глумово, за цена од 330,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Мери Весова, на ул. „Горче Петров“ бр. 10-а, локал 2, Скопје. (2160)

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. број 774, план 4 скица 10. во К.О. Глумово, место викано „Фуша“, нива класа втора со површина од 1682 м², сопственост на Санди Медни, според Поседовен лист

број 1 на К.О. Глумово, за цена од 330,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. „Горче Петров“ бр. 10-а, локал 2, Скопје. (1161)

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. број 775, план 4 скица 10. во К.О. Глумово, место викано „Фуша“, нива втора класа со површина од 2403 м², сопственост на Јонузи Рауф, според Поседовен лист број 221 на К.О. Глумово, за цена од 330,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Мери Весова, на ул. „Горче Петров“ бр. 10-а, локал 2, Скопје. (1162)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тимјаник. Парцела број 1596/3 во место викано „Горна Чешма“ нива со површина од 3775 м² во Катастарска општина Тимјаник. Сопственост на Јакимов Гоце од с. Тимјаник. Цена на продажба 34.240,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинев Гело од Неготино, улица „Маршал Тито“ број 138. (1956)

Се продава недвижен имот-нива која се наоѓа на КП. број 5357, план/скица 35/158 на место викано „Големи Бреј“, нива, класа 3, во површина од 2191 м². Недвижниот имот кој се продава е евидентиран во Поседовен лист број 806 за КО-Кичево, чиј продавач е Арифоски Сабрија, за купопродажна цена од 60.000,00 (шеесетилјади денари).

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, и соседите чија недвижност граничи со недвижноста што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски“ број 13 Кичево. (1960)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 722 на м.в. „Леска“, нива 2 класа, со површина од 1747 м², опишано по ПЛ. бр. 328 на КО Челопек, за цена од 145.000,00 денари сопственост на Алексовски Веселинов Душан од Тетово, ул. „Железничка“ бр. 28 и Алексовски Веселинов Томе од Тетово, ул. „Штипска“ бр. 26 и Стојановска Веселинова Нада од с. Челопек Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41, Тетово.

(1963)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 224 на м.в. „Ограде“, ливада 5 класа, со површина од 1019 м², опишано по ПЛ. бр. 657 на КО Шипковица, за цена од 23.000,00 денари сопственост на Муареми Нуриман Муарем од с. Шипковица, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41, Тетово.

(1966)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 755 на м.в. „Село“, ливада 5 класа, со површина од 256 м², опишано по ПЛ. бр. 191 на КО Гајре, за цена од 30.000,00 денари сопственост на Зенуни Сали Бахти од с. Гајре, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41, Тетово.

(1970)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, КП број 2936/2, во м.в. „Турски гробишта“, втора класа, во површина од 3456 м², КО Миравци, за цена од 30.000,00 денари, сопственост на Горова Митра од Миравци.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иван Карајанов, ул. „Маршал Тито“ бр. 79/2, Гевгелија.

(1973)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, КП број 2936/1, во м.в. „Турски гробишта“, втора класа, во површина од 2203 м², КО Миравци, за цена од 30.000,00 денари, сопственост на Аевска Магда од Миравци.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иван Карајанов, ул. „Маршал Тито“ бр. 79/2, Гевгелија.

(1975)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 313 на м.в. „Ограде“, ов. градина 3 класа во површина од 506 м², опишано по ПЛ. бр. 304 на КО Цепчиште, за цена од 90.000,00 денари сопственост на Димовски Димитрије од Тетово ул. „И.Р.Лола“ бр. 198.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41, Тетово.

(1983)

Се продава недвижен имот и тоа: лозје, 5 класа на КП 725/13, план 8, скица 25, во површина од 795 м² во м.в. „Рашки Дол“ што се водат во Поседовен лист бр. 350 за КО Раштани, сопственост на Марина Шалева со живеалиште на ул. „Лазо Трпков“ бр. 70, Велес, сума во износ од 6.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Славјанка Андреева со седиште во Велес на ул. „Борис Карпузов“ бр. 2.

(1985)

Се продава Овошна градина, сопственост на Арсова Габриела, со живеалиште на ул. „Никола Русински“ бр. 4, Скопје, со дел на посед од 5/6 (пет идеални шестини). Имотот се наоѓа во Гиновци, и е заведен во Имотен лист бр. 558, за К.О. Гиновци и тоа: КП. 1590, дел 1, пл. 5, ск. 13, в.м. „Читлаковица“, култура овошна градина, кл. 2, површина 70 ари 71 м². од кој имот се продава 4/48 (четири идеални четириесетосмкинки), односно 590 м² (петстотидеведесет метри квадратни).

Предметната недвижност се продава за вкупна купопродажна цена од 88.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Хакија Чологик, ул. „Маршал Тито“ бр. 159, Кр. Паланка.

(1987)

Се продава земјоделско земјиште идеална 1/2 (една половина) од КП. број 14116, план 40, скица 158, место викано „Стојанкино Трло“, култура нива, класа 4, со површина од 7806 м²; заведена во Поседовен лист 15147 за КО Куманово, сопственост на Ариф Исуф ул. „Киро Фетак“ бр. 19, Куманово, за цена од 100.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ бр. 1а, Куманово. (1989)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП број 13855 нива, план 38 скица 149 мв. „Говедарски пат“ со површина 4632 м², заведено во ПЛ 4533 за КО Куманово, сопственост на Даипи Кумрие по цена 0,5 ДМ по 1 м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Јорданка Митевска, ул. „Доне Божинов“ бр. 18, Куманово. (1992)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 3468/4 место викано „Кишевица“ кул. овошна градина класа 1 со површина од 50а. и 40 м².

КП. бр. 3468/5 место викано „Киповица“ кул. овошна градина класа 3 со површина од 3а. и 60 м².

И двете горенаведени парцели заведени во П.Л. бр. 1785 за КО Прилеп 2, за вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до адв. Танчевски М. Александар од Битола, ул. „11-ти Март“ бр. 10/11. (1995)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тремник. Парцела број 1345/2 во место викано „Село“ нива со површина од 599 м² во Катастарска општина Тремник. Парцела бр. 1345/3 во м.в. „Село“ нива со површина од 414 м² во катастарска општина Тремник.

Сопственост на Петровиќ Душко од с. Тремник.

Цена на продажба 11.250,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 138. (1997)

Се продава 1/2 идеален дел од КП. бр. 526/2 на место викано „Селиште“ шума, 3 класа со површина од 1528 м², на КО Могорче, опишано по П. лист бр. 370, 1/2 идеален дел КП. бр. 524 на место викано „Селиште“ нива, 5 класа со површина од 2313 м², на КО Могорче, опишано по П. лист бр. 118 сопственост на Мусоска Дуда од с. Могорче-Дебар, за цена од 40.000,00 ден.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. „Атанас Илѝк“ бб Дебар. (1998)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 2228, плац 9, скица 20, во в.м. „Аджи Габер“, нива од 5 класа во површина од 2785 м², заведена во поседовен лист бр. 259 за КО Шупли Камен, сопственост на: Нешевски Стојан од Куманово, ул. „III МУБ“ бр. 8 на идеални 2/14, Нешовски Круме од с. Орашец, Куманово на идеални 2/14, Кралевска Билјана од с. Шупли Камен, Куманово. на идеални 7/14, Смокарска Добришка од с. Просеце, Куманово на идеална 1/14, Петковска Тима од Куманово, ул. „Илинденска“ бр. 36 на идеална 1/14 и Николиќ Голубинка од Ѓвѝланс, Р. Србија на идеална 1/14.

Се повикуваат соседите – граничари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово на ул. „Ленинова“ б.б. (2001)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 1458/8-14 нива од 4 класа на м.в. „Катрлис“ во површина од 2768 м² по П.Л. бр. 384 за К.О. Неготино, сопственост на Ислами Мемет Исмет од с. Добридол за цена од 250.000,00 (денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник“ на РМ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј Братство“ бр. 5-А. (2003)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 2/4 идеален дел од К.П. бр. 278-6 нива од 7 класа на м.в. „Ограда“ во површина од 5000 м² по П.Л. бр. 231 за К.О. Калиште, сопственост на Асани Јакуп Рамис, од Тетово за цена од 80.000,00 (осумдесет илјади) денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник“ на РМ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј Братство“ бр. 5-А. (2005)

Се продава земјоделско земјиште КП. број 1644/37, план 6, скица 17, место викано „Османов Рид“, култура нива, класа 3, со површина од 489 м², заведена во Поседовен лист 2522 за КО Д. Којнаре Куманово, сопственост на Јаќимовски Слафан с. Војник, Куманово, за цена од 20.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ бр. 1а, Куманово. (2008)

Се продава земјоделско земјиште од КП број 1305, план 5, скица 11, место викано „Стара Корија“, култура нива, класа 4, со површина од 9777 м² заведена во Поседовен лист 160 за КО. Ропалце, Куманово, сопственост на Рамадани Јусуфа Фејзула с. Матејче Куманово за вкупна цена од 50 000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“ бр. 1а, Куманово. (2010)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една идеална половина) од КП. бр. 1596 на м.в. „Каменица“, нива 3 класа во површина од 8780 м², опишано по ПЛ. бр. 824 на КО Д. Палчиште, за цена од 200.000,00 денари сопственост на Хајрулаи Етем Катип од Д. Палчиште – Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41, Тетово. (2013)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 1170/2 на м.в. „Крушевица“, нива 4 класа во површина од 1290 м², опишано по ПЛ. бр. 942 д.л. бр. 7 на КО Челопек, за цена од 100.000,00 денари сопственост на Салин Рамиз Абдулсап од с. Челопек – Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41, Тетово. (2015)

Се продава земјоделско земјиште, и тоа идеална 1/4 (една четвртина) од КП бр. 661, план 4, скица 7, во в.м. „Зесарник“, нива од 4 класа во површина од 10526 м² и нива 3 класа во површина од 8170 м² заведени во Поседовен лист бр. 553 за КО Долно Којнаре, сосопственост на Тошиќ Петар од Куманово, ул. „Никола Тесла“ бр. 44.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ б.б. (2018)

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. број 258/1, во К.О. Кондово, место викано „Джол“, нива четврта класа, со вкупна површина од 622 м², сопственост на Шефкија Сулејманов, од Скопје, според Поседовен лист број 11 на К.О. Кондово за цена од 320,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен Весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. „Горче Петров“ бр. 10-а, локал 2, Скопје. (2198)

Се продава недвижен имот-нива која се наоѓа на КП. бр. 55, план 5, скица 1, на место викано „Требеница“, нива, класа 2, во површина од 3043 м². Недвижниот имот кој се продава е евидентиран во Имотен лист број 258 за КО-Преглово, чиј продавач е Алиоска Ранга. за продажна цена од 155.000,00 (сто педесет и пет илјади денари).

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен Весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Лида Коруноска, ул. „Санде Штерјоски“ број 13-Кичево. (2312)

Се продава земјоделско земјиште-нива со КП 1616, во м.в. „Селиште“, кл. 3, во површина од 3583 м², заведена во ПЛ 50 за КО Табановце, сопственост на Пешиќ Јовица од с. Табановце, Куманово, за цена од 60 ден. по метар квадратен

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен Весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 11/3. (2313)

Се продава земјоделско земјиште-нива со КП 6102, во м.в. „Рудо Полје“, кл. 4, во површина од 780 м² и КП 10967 во м.в. „Сртевици“, кл. 5, во пов. од 762 сопственост на по една идеална половина (по 1/2) на Трајковски Мицко и Трајковски Радован и една идеална половина од нива со КП 6117/1, во м.в. „Рудо Полје“, кл. 4, во пов. од 3988 м² и нива со КП 6117/2, во м.в. „Рудо Полје“, кл. 4, во пов. од 1279 м², сопственост на Трајковски Мицко сите евидентирани во ПЛ 1822 на нивно име за КО Мл. Нагоричане, за цена од 60 ден. по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен Весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 11/3. (2314)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП број 681/3 нива, план 7 скица 16 мв. „Краста“ со повр-

шина 1090м², заведено во ПЛ 568 за КО Бирановце, сопственост на Станковски Стахил по цена 0,5 ДМ п 1 м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен Весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов“ бр. 18 Куманово. (2315)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 846/1 на МВ „Скопски пат“ нива 2 класа целата во површина од 1735м² План Уп. бр. 1103-764/1 од 04.03.1999 година опишана по ПЛ бр. 752 на КО Д. Седларце сопственост на Абди (по ПЛ Абдули) Нуриманов Сафет од с. Камењане за цена од 416.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен Весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Анс Јовановски улица „Илинденска“ број 76, Тетово. (2316)

Се продава земјоделско земјиште-пасиште КП бр. 99 на МВ „Бигор“ пасиште 4 класа целото во површина од 774м² и КП бр. 100 на МВ „Бигор“ пасиште 4 класа во површина од 1637м² План Уп. бр. 1101 – 1629/1 од 26.07.1999 година опишани по ПЛ бр. 1224 на КО Слатина, сопственост на Божиновски Горов Борислав и Божиновски Горов Косто и двајцата од с. Слатина, за цена од 337.540,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Анс Јовановски улица „Илинденска“ бр. 76, Тетово. (2317)

Се продава земјоделско земјиште-нива 2/3 две идеални третини од КП бр. 555 на МВ „Рупа“ нива 2 класа целата во површина од 3732м² План Уп. бр. 1103-4089/1 од 10.12.1999 година опишана по ПЛ бр. 491 на КО Требош сопственост на Павловски Ставрев Љубомир од с. Требош за цена од 597.120,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Анс Јовановски улица „Илинденска“ бр. 76, Тетово. (2318)

Се продава земјоделско земјиште-нива 4/10 четири идеални десетини од КП бр. 594/дел 7 на МВ „Которишта“ нива 4 класа целата во површина од 1832м² и нива 4 класа целата во површина од 6000м² или целата во површина од 8832м², План Уп. бр. 11-03-26/1 од 01.01.2000 година опишани по ПЛ бр. 305 на КО Палатина, сопственост на Демири Назифа Гајур од с. Палатина, за цена од 600.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Анс Јовановски улица „Илинденска“ бр. 76, Тетово. (2320)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 477/2 на МВ „Пропотница“ нива 2 класа целата во површина од 1201м² План Уп. бр. 1103-4/1 од 10.01.2000 година опишана по ПЛ бр. 776 на КО Желино, сопственост на Усеини Исака Ремзи од с. Желино, за цена од 288.240,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Анс Јовановски улица „Илинденска“ бр. 76, Тетово. (2321)

Се продава кп. бр. 865, план 5, скица 11, на м.в. „Толенац“, шума, 5-та класа со површина од 613 м² заведена во Пл. бр. 571 за КО Радиовце сопственост на Марковска Софија од с. Радиовце, Тетово, за вкупна купопродажна цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат сите соседи чии земјишта граничат со земјиштето кое се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски ул. „ЈНА“ бр. 10 Тетово. (2322)

Се продава земјоделско земјиште ливада, 6-та класа построена на кп. бр. 863, план 5, скица 11, на м.в. „Тапанец“ со површина од 2.234 м² и под иста кп. бр., шума 6-та класа во вкупна површина од 239 м², двете заведени во Пл. бр. 326 за КО Радиовце како и ливада, 6-та класа построена на КП број 864, план 5, скица 11, на м.в. „Тапанец“, со површина од 887 метри квадратни, и под иста кп. бр., шума 6-та класа во вкупна површина од 319м², двете заведени во ПЛ. бр. 213 за КО Радиовце, сите сопственост на Мефаил Мујдин Тахири од с. Пирок-СО Боговице, за вкупна купопродажна цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски ул. „ЈНА“ бр. 10, Тетово. (2323)

Се продава кп. бр. 838, план 5, скица 8 на м.в. „Тоненац“, шума 6-та класа во површина од 4.953 м² и кп. бр. 839, план 5, скица 8 на м.в. „Тоненац“, ливада 6-та класа во вкупна површина од 4.035 м², двете заведени во Пл. бр. 104 за КО Радиовце, сопственост на Ракипи Асип Алиеби, Ракипи Асип Бекир, Ракипи Асип Нешат и Ракипи Асип Беджет од с. Пирок-СО Боговице, за вкупна купопродажна цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски ул. „ЈНА“ бр. 10, Тетово. (2324)

Се врши продажба на недвижен имот – нива од 6-та класа, со површина од 597 м², што се наоѓа на КП 1160/1, на м.в. „Грмади“, КО Горно Соње, сопственост на Иван Бошковски од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност за вкупна цена од 125.370,00 денари, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска, во Скопје, на ул. „Иван Козаров“ бр. 24 лок. 23 (ДТЦ „Стара рампа“). (2374)

Се продава земјоделско земјиште, нива 2-ра класа построена на КП број 688, план 5, скица 7, на м.в. „Требац“ со површина од 4.258 метри квадратни заведена во ПЛ. бр. 71 за КО Радиовце, сопственост на Аврамовски Рајко Бранко од с. Радиовце – Тетово, за вкупна купопродажна цена од 400.000,00 ден.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштата кои се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. „ЈНА“ бр. 10, Тетово. (2492)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Криволак, парцела број 122/3 во место викано „Крушата“, интензивно лозје со површина од 13330 м² во Катастарска општина Криволак. Сопственост на Наумов Никола од Кавадарци, улица „Р. Соколова“ бр. 14, цена на продажба 199.950,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ број 138. (2493)

Се продава недвижен имот – нива која се наоѓа на КП број 3381, план 23, скица 81, на место викано „Бина Полс“, нива, класа 7, во површина од 1141 м². Недвижниот имот кој се продава е евидентиран во Поседовен лист број 580 за КО – Зајас, чиј продавач е Мехмеди Чамил, за продажна цена од 180.000,00 (стоосумдесет илјади денари).

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чија недвижност граничи со недвиж-

носта што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул. „Санде Штерјоски“ број 13, Кичево. (2495)

Се продава земјоделско земјиште во КО Велес, сопственост на Темелковска Петруша од с. Смиловци, Велес, и тоа: култура нива, класа 6, КП 10477, план 57, скица 42, м.в. „Баш колиба“, со површина од 1355 м²; култура лозје, класа 5, КП 10478, план 57, скица 42, м.в. „Баш колиба“, површина 538 м²; култура нива, класа 5, КП 10479, план 57, скица 42, м.в. „Баш колиба“, површина 1051 м²; култура ов. градина, класа 6, КП 10480, план 57, скица 42, м.в. „Баш колиба“ површина 1474 м²; култура нива, класа 7, КП 10481, план 57, скица 42, м.в. „Баш колиба“ површина 583 м² и култура пасиште, класа 3, КП 10482, план 57, скица 42, м.в. „Баш колиба“, површина 673 м², заведени во Поседовен лист број 8895 за КО Велес.

Наведениот имот се продава за цена од 15.000,00 денари.

Согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите, доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 44. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (2499)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 55/750 идеални делови од КП. бр. 372 на м.в. „Гладница“, нива 4 класа во површина од 8709 м², опишано по ПЛ. бр. 214 на КО Боговиње, за цена од 1.000.000,00 денари сопственост на Садик Шукри Нехат, Садик Вд. Шукри Гулије, Садик Шукри Раметула, Садик Шукри Афирм и Руфати Шукри Љульзие, сите од с. Боговиње, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41, Тетово. (2502)

Се продава недвижен имот кој претставува: КП бр. 28/4, нива, на м.в. „Чаушица“ 1 класа, во површина од 5000 м² и КП бр. 28/7, нива на м.в. „Чаушица“ 1 класа, во површина од 2525 м² и двете по ПЛ бр. 623 на КО Фалише, сопственост на Шефкија Халим Нашид, од с. М. Речица, Тетово, за цена од 750.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. „ЈНА“ бр. 41/2, Тетово. (2504)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 402 на м.в. „Јасен“, нива, 3 класа, во површина од 5931 м², опишано по ПЛ бр. 15 на КО Озормиште, за цена од 300.000,00 денари, сопственост на Богдановски Петар Живко и Богдановски Петар Божин од с. Сиричино, Тетово

Се повикуваат засадишките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарст Наги Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41, Тетово. (2506)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 31/5-8, нива од 5 класа на м.в. „Гладници“ во површина од 1015 м² и 1/2 идеален дел од 31-4-8 пат на м.в. „Гладници“ во површина од 85 м² и двете по ПЛ бр. 653 за КО Галате, сопственост на Сејдини Камил Ибраим од Вралчиште, за цена од 350.000,00 (триста педесет илјади) денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј „Братство“ бр. 5-А. (2508)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1199029/99, издаден од УВР - Тетово на име Неџми Демири, с. Желино, Тетово. (2388)
 Пасош бр. 746383/95, издаден од УВР - Скопје на име Реџеп Мисими, с. Танушевици, Скопје. (2389)
 Пасош бр. 890581/96, издаден од УВР - Скопје на име Рахметула Зекири, с. Глуново, Скопје. (2401)
 Пасош бр. 704386/95, издаден од УВР - Скопје на име Тахири Мазез, бул. „Македонско Кос. Бриг.“ бр. 29/3-6, Скопје. (2403)
 Пасош бр. 787081/95, издаден од УВР - Скопје на име Неделковска Лиле, ул. „Ј. Петровиќ“ бр. 9, Скопје. (2408)
 Пасош бр. 475769/94, издаден од УВР - Скопје на име Раичковиќ Братолуб, ул. „Тасино чешмиче“ бр. 4, Скопје. (2409)
 Пасош бр. 204956 на име Мамути Авдил, нас. Циглана Вардае, Куманово. (2465)
 Пасош бр. 842243/96, издаден од УВР - Скопје на име Ристовски Мирослав, ул. „О. Николов“ бр. 153/1-1, Скопје. (2466)
 Пасош бр. 626044/95, издаден од УВР - Скопје на име Ристовска Николина, ул. „О. Николов“ бр. 153/1-1, Скопје. (2467)
 Пасош бр. 604113/95, издаден од УВР - Скопје на име Ристовски Мартин, ул. „О. Николов“ бр. 153/1-1, Скопје. (2468)
 Пасош бр. 0227172, издаден од ОВР - Гостивар на име Алији Вази, с. Србиново, Гостивар. (2704)
 Пасош бр. 925229/96, издаден од УВР - Скопје на име Јовановски Стевче, ул. „С. Ковачевиќ“ бр. 14/145, Скопје. (2705)
 Пасош бр. 1139731/98, издаден од УВР - Скопје на име Суад Јаири, с. Огњанци, Скопје. (2848)
 Пасош бр. 0769431 на име Мурати Феснике, Дебар. (2852)
 Пасош бр. 0441093 на име Фетовски Атли, Дебар. (2852)
 Пасош бр. 139986/93, издаден од ОВР - Струга на име Дибра Мелаим, с. Делогожда, Струга. (2853)

Пасош бр. 153225/93, издаден од УВР - Скопје на име Јовица Димовски, ул. „Македонска преродба“ бр. 117 а, Скопје. (2870)

Пасош бр. 686736/95, издаден од УВР - Скопје на име Георгиев Сашко, ул. „Дебарца“ бр. 17, Скопје. (2886)

Пасош бр. 1298614/99, издаден од УВР - Гостивар на име Алили Шеќерије, с. Градец, Гостивар. (2946)

Пасош бр. 1125062/98 на име Фезолари Агим, ул. „Е. Кардел“ бр. 443, Струга. (3007)

Пасош бр. 1125061/98 на име Фезолари Агрон, ул. „Е. Кардел“ бр. 443, Струга. (3008)

Пасош бр. 862762/96 на име Фезолари Асије, ул. „Е. Кардел“ бр. 443, Струга. (3009)

Чекови од бр. 4553626 до 4553643, од тековна сметка бр. 1035864, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николов Јордан, Скопје. (2393)

Чекови од бр. 4521093 до 4521111, од тековна сметка бр. 11598861, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лидија Пшенко, Скопје. (2409)

Чек бр. 3332640, од тековна сметка бр. 11316/04, издаден од Охридска банка а.д. - Охрид на име Стевоски Гоце, ул. „Јане Сандански“ бр. 26, Охрид. (2471)

Чекови од бр. 884127 до 884131, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Гостивар на име Александра Ангелковска, ул. „Живко Брајкоски“ бр. 17, Гостивар. (2491)

Чекови од бр. 2431411 до 2431417, од тековна сметка бр. 80-97-02, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје Филијала - Штип на име Петрушевски Орце, ул. „Х. Карпош“ бр. 43/28, Штип. (2597)

Чекови бр. 2437158, 2437159 од бр. 2475511 до 2475515, од тековна сметка бр. 6101/85 на име Богданов Зоранчо, с. Три Чешми, Штип. (2729)

Работна книшка, издадена од во Скопје на име Станисавовски Стоимен, с. Мршевици, Скопје. (2395)

Работна книшка, издадена од во Скопје на име Гордана Покупец, Скопје. (2396)

Работна книшка, издадена од во Скопје на име Муртезан Калинка, ул. „Иван Козаров“ бр. 4, Скопје. (2397)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Виктор Гошев, Скопје. (2410)

Работна книшка на име Насир Исени, Тетово. (2496)

Работна книшка на име Блажевска Војкица, с. Јегуновце, Тетово. (2497)

Работна книшка на име Енвер Малиќи, ул. „111“ бр. 9 А, Тетово. (2498)

Работна книшка на име Салиу Абдула, с. Жировница, Тетово. (2500)

Работна книшка на име Димитровска Румена, ул. „М. Пупин“ бр. 32, Куманово. (2501)

Работна книшка на име Серафимовски Драгомир, ул. „Н. Тесла“ бр. 39, Куманово. (2503)

Работна книшка на име Пеоски Стеван, ул. „М. Шепенков“ бр. 39, Прилеп. (2505)

Работна книшка на име Никола Вренцовски, ул. „Партизанска“ бр. 77/52, Битола. (2507)

Работна книшка на име Мавмудоски Фарук, с. Октиси, Струга. (2509)

Работна книшка на име Мавмудоски Шакир, с. Лабуништа, Струга. (2549)

Работна книшка на име Атанасов Димче, ул. „Крум Вранински“ бр. 9, Кочани. (2553)

Работна книшка на име Ристова Надка, Радовиш. (2555)

Работна книшка на име Ристов Тодор, ул. „Петти ноември“ бр. 167, Струмица. (2558)

Работна книшка на име Мадевска Лисавета, с. Русиново Берово. (2563)

Работна книшка на име Цветкоски Јово, с.Збажди, Струга. (2604)

Работна книшка на име Цветкоски Јово, с.Збажди, Струга. (2606)

Работна книшка на име Поскоски Владо, ул."Банде Скерлевски" бр.4/10, Битола. (2614)

Работна книшка на име Цветановски Славе, с.Единаковци, Демир Хисар. (2616)

Работна книшка на име Велковска Билјана, ул."Арм. Ангелевски" бр. 11, Битола. (2620)

Работна книшка на име Пеев Илија, Богданци. (2623)

Работна книшка на име Котева Милица, ул."Даме Груев" бр.6/9, Гевгелија. (2626)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Мацовски Драган, Скопје. (2673)

Работна книшка на име Хајрула Дервиш, ул."Н. Паранунов" бр.8/3-73, Гостивар. (2734)

Работна книшка на име Петрески Кире, ул."Кузман Јосифовски" бр.206, Прилеп. (2762)

Работна книшка на име Милев Дане, с.Конче, Радовиш. (2762)

Работна книшка на име Јашари Абдулкерим, с.Ропалце, Куманово. (2772)

Работна книшка на име Фејзи Бекири, с.Ропалце, Куманово. (2776)

Работна книшка на име Даме Чкалоски, ул."Мара Јосифоска" бр. 14, Прилеп. (2779)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Никола Бојадиев, Скопје. (2994)

Чековна картичка бр.1647/86 и чекови бр.2468369; 2468377, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Лазарова Виолета, ул."Солидарност" бр.13/7, Штип. (2592)

Чековна картичка бр.640/69 и чекови бр.2456669, 2456670, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје, Филијала - Штип на име Камчева Драгица, ул."Х.Карпош" бр.5/15, Штип. (2727)

Свидетелство на име Гичев Василчо, ул."Цар Самоил" бр.23, Кочани. (2511)

Свидетелство на име Енвер Мошки, ул."111" бр.9А, Тетово. (2513)

Свидетелство за 8 одделение на име Арсова Јулија, с.Ракитец, Радовиш. (2515)

Свидетелство за завршено 4 степен за стручна подготовка на име Беличанец Роберто, ул."Б.Спиркоски" бр.10, Прилеп. (2518)

Свидетелство за 4 одделение, издадено од ОУ од с.Г.Врановци на име Абдиева Рушан Михане, с.Г.Врановци, Велес. (2522)

Свидетелство за 4 одделение, издадено од ПУ од с.Г.Врановци на име Терзија Мехди Зоје, с.Г.Врановци, Велес. (2526)

Свидетелство за 2 година, издадено од Економско училиште - Куманово на име Јовановска Габриела, ул."Вук Караџиќ" бр.8, Куманово. (2578)

Свидетелство за 8 одделение на име Благушоска Драгица, с.Вогани, Прилеп. (2579)

Свидетелство за 6 одделение на име Незакете Кока, с.Велешта, Струга. (2580)

Свидетелство за 8 одделение на име Зулфи Вренези, с.Велешта, Струга. (2581)

Свидетелство за 8 одделение на име Муштеба Винца, с.Велешта, Струга. (2582)

Свидетелство за 8 одделение на име Насуфи Мемет, с.Велешта, Струга. (2583)

Свидетелство за 8 одделение на име Каба Синдис, с.Велешта, Струга. (2584)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/00 ЗА НАБАВКА, ИСПОРАКА И МОНТАЖА НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА

1. НАБАВУВАЧ

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на улица „Даме Груев“ бр. 14, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ

– Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за производство и/или промет на сметачки машини и друга опрема за обработка на податоци.
– Понудата може да биде доставена и од група на понудувачи.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавка, испорака и монтажа на следната информатичка опрема од реномиран производител (brand name):

ДЕЛ 3.1. Кластер серверска конфигурација
Количина 1 парче;
Оваа конфигурација треба да се состои од:
– Сервер
Количина 2 парчиња;
– Дисковен потсистем
Количина 1 парче;
– „Бек - ап“ уред
Количина 1 парче;
ДЕЛ 3.2. Серверска конфигурација тип 1
Количина 3 парчиња;
ДЕЛ 3.3. Серверска конфигурација тип 2
Количина 3 парчиња;
ДЕЛ 3.4. ПС конфигурација
Количина 80 парчиња;
ДЕЛ 3.5. Печатар А4
Количина 1 парче;
ДЕЛ 3.6. Печатар А3
Количина 15 парчиња;
ДЕЛ 3.7. Ласерски принтер
Количина 2 парчиња;
ДЕЛ 3.8. Релациона база на податоци
Количина 80 парчиња;
Дел 3.9. Опрема за омержување:
– Hub TP, 10/100 Mbps, 24 port, Stackable
Количина 15 парчиња;
– Hub TP, 10/100 Mbps, 12 port, Stackable
Количина 5 парчиња;
– Switch 10/100 Mbps, 24 port, Stackable
Количина 3 парчиња;
– Switch 10/100 Mbps, 12 port, Stackable
Количина 3 парчиња;
– NET Builder 221
Количина 1 парче;
– Предметот на набавката е неделен.

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

– детален опис на понудената опрема (назив на производителот, земја на производство, модел, технички карактеристики, проспекти и др.)
– посебна цена (од парче) и вкупна цена со по-себно исказан данок на промет на производи, царински

и др. давачки, фиксна (непроменлива се до конечното исполнување на договорот) и искажана во денари;

– рок на испорака (искажан во календарски денови сметан од денот на склучување на договорот, односно, од уплата на авансот);

– начин и рок на плаќање (авансно, при што согласно со член 59 став 3 од Законот за јавните набавки авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и/или одложено);

– времетраење на гарантниот период (за понудената опрема);

– податоци за постгарантниот период (сервис и резервни делови);

Понудата и придружната документација треба да биде доставена на македонски јазик.

Понудите кои не ги содржат горенаведените податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Придружната документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

– извод од судска регистрација на дејноста;

– документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98);

– документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки;

– доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај – потврда од надлежен Основен суд);

– доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција – уверение од надлежен Основен суд – Оддел за прекршоци);

– Банкарска гаранција за извршување на понудата – оригинален документ, во висина од 5% од вкупниот износ на понудата.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

5.2. Документи со кои понудувачот, согласно член 23 став 1 од законот за јавни набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака „документација“:

– список на главни испораки на информатичка опрема во последните 3 (три) години со количините на испорачаната опрема и примачите;

– список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и одржување на понудената опрема (дипломи, сертификати и сл.);

Горенаведените списоци треба да бидат заверени и потпишани од одговорното лице.

5.3. Друга документација која треба да биде приложена во ковертот кој носи ознака „документација“:

– доказ (сопствена изјава заверена и потпишана од одговорното лице или сертификат од производителот на понудената опрема), дека опремата што ја нуди понуду-

вачот е во согласност со стандардите за решавање на Проблемот на 2000-та година.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

– Цена	35 поени;
– Квалитет	35 поени;
– Рок на испорака	10 поени;
– Начин и рок на плаќање	10 поени;
– Времетраење на гарантен период	5 поени;
– финансиска и економска способност	5 поени.

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса: улица „Даме Груев“ бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да се предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Тендерската документација, понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 1/00, секој работен ден од 08:00-14:00 часот во Министерството за финансии во Скопје, на први кат, во канцелариите број 1 и 2.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 09/02/2000 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје), II кат – сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 15 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на опрема, услуги, материјални права и добра на Министерството за образование објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/00-П ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ ЗА ГРЕЈНАТА СЕЗОНА 1999/2000 ГОДИНА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за образование, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9, Скопје, Р. Македонија.

1.2. Предмет на набавката: екстра лесно масло за горење (ЕЛ), за потребите на основните училишта и државните средни училишта.

1.3. Вид и количина:

ред. бр.	огревен материјал	количина
1.	ЕЛ масло	1.735.275 литри

1.4. Квалитет: Квалитетот на екстра лесното масло за горење да одговара на Правилникот за квалитет на маслата за горење („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 47/83 и „Сл. весник на РМ“ бр. 81/93).

1.5. Постапката по овој повик ќе се спроведе во согласност со член 15 од Законот за јавните набавки.

1.6. Набавката може да се подели на повеќе добавувачи зависно од потребите на Министерството за образование.

1.7. Место на испорака: училишен двор на централното или подрачните училишта, а според диспозиција што ќе ја даде училиштето наведено во Прегледите за огревен материјал (ЕЛ масло за греење), од тендерската документација.

1.8. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена – 80 бода,
- начин на плаќање – 10 бода,
- рок на испорака – 10 бода.

1.9. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.10. Право на учество имаат сите правни и физички лица чие седиште, односно место на живеење е Република Македонија и кои се регистрирани за овој вид дејност.

1.11. Рокови

- Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на отворање на понудата.
- Рок за доставување на понудите е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на повикот во јавно гласило.
- Рок на испорака на горивото: sukcesивно по динамика и количини определени од Министерството.

1.12. Тендерска документација

- Прегледи за дистрибуција на нарачката по училишта (основни и средни).
- Тендер документацијата може да се подигне во Министерството за образование на ул. „Пролет“ бр. 1, Скопје, соба бр. 2, со надоместок во износ од 500,00 денари уплатен на жиро-сметката на Министерството за образование бр. 40100-788-180.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Во понудите треба да бидат разработени следните елементи:

- Единствена цена за една или повеќе општини (по старата поделба на општините вкупно 34 општини во РМ) – организациони единици по литар масло. Во понудената цена треба да бидат содржани данокот, акцизи, зависни трошоци, транспорт до крајните корисници и истовар и др. трошоци.

Цените да бидат искажани во денари.

- Обем на понудата: истата да се однесува за сите училишта во една или повеќе општини,
- Рок на испорака, односно извршување на набавката,
- Начин и услови на плаќање (за авансно плаќање е потребно да се обезбеди банкарска гаранција).

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се доставуваат до архивата на набавувачот Министерство за образование, најдоцна до истекот на петнаесеттиот ден од денот на објавувањето или по пошта на адреса Министерство за образование ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9 Скопје, со обврска да се обезбедат докази за датумот на пратката или со предавање на Комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да достават и придружна документација, согласно член 22, 23 и 24 од Законот за јавните набавки и тоа:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет (оригинал или заверена фотокопија од нотар);
- изјава дека против понудувачот не е поведена стечајна постапка (потврда заверена од надлежен орган-суд);
- понудувачот е должен со понудата да приложи референц-листа за досега извршени работи од ваков вид;
- понудувачот е должен со понудата да приложи доказ за техничка оспособеност.

3.3. Понудата се доставува во затворен коверт кој во себе содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот, внатрешниот коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката „документација“.

3.4. На предната страна од ковертот на горниот лев агол да биде назначено „не отворај“ како и бројот на отворениот цовик, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

3.5. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници од понудувачите (кои задолжително треба да поседуваат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање – член 29 од Законот за јавните набавки), ќе биде извршено во 12 часот 15-тиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ во просториите на Министерството за образование на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 9, Скопје (во салата за состаноци).

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: 236-020; 106-560.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈЗО Клинички Центар Скопје објавува

П О В Т О Р Е Н ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/99/КС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач е ЈЗО Клинички Центар Скопје, со седиште на ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за млеко и производи од млеко, брашно и производи од брашно и конзервирани производи.
3. Спецификацијата со количества и видот на предметот на набавка се дадени во тендерската документација.
4. Тендерската документација може да се подигне во Комерцијалната служба на Клиничкиот Центар, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, по претходна уплата на износ од 300,00 денари неповратни средства на ж. сметка 40100-603-13565, даночен број 4030996238238, банка депонент Стопанска Банка АД Скопје, со назнака – тендерска документација. Само тој што ќе подигне тендерска документација има право да достави своја понуда.
5. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавните набавки, со Отворен повик.
6. Право на учество имаат сите правни лица кои се регистрирани за ваков вид на дејност.
7. Потребите за стоките кои се предмет на набавка ќе ги задоволат тримесечните потреби, а испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарачателот.
8. Рокот на важење на понудата е 90 дена сметано од денот на нејзино поднесување.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните елементи:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- обем и количина на набавката,
- сертификат за квалитет на понудените стоки,
- единечна цена за секоја позиција од набавката, како и вкупна цена на набавката франко корисник со сите давачки и начинот на плаќање,
- рок на употреба сметано од денот на испораката,
- можност за поделба на набавката.

Квалитетот на стоките ќе го цени комисија на набавувачот при секоја испораката.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите мораат да достават доказ за нивната финансиска способност, преку документ за бонитет кој го издава институцијата надлежна за вршење на платниот промет.
2. Понудувачите мораат да достават доказ за техничка способност и тоа:
 - список (референца), на главни и слични испораки во претходниот период,
 - сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот.
3. Понудувачите мораат да достават доказ (извод од судската евиденција), дека не се во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка за безбедност – забрана на вршење на дејност.
4. Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или копија заверена од страна на нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува во согласност со член 53 од ЗЈН во еден оригинален примерок што треба да биде потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.
2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
3. Понудите се доставуваат преку пошта на адреса УЗО Клинички Центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, во архивата на Клиничкиот Центар или со пре-

давање на Комисијата на самото место најдоцна до 14.02.2000 година, во 11,00 часот.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Оценката на понудите ќе биде според следните критериуми:

- квалитет,
- цена,
- рок на испорака,
- начин на плаќање.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 14.02.2000 година.
2. Отворањето на понудите ќе се изврши во 11,00 часот на 14.02.2000 година, во просториите на Управната зграда на УЗО Клинички Центар, Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17.
3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да ги внесат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.
4. Понудите што не ќе бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не ќе бидат изработени според тендерската документација, како и оние кои не немаат доказ за финансиска и техничка способност не ќе се разгледуваат.

НАПОМЕНА: заради полесна обработка на податоците, сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка да ги внесат во списокот (тендерска документација) што ќе ја подигнат од набавувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 15 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТНА ДЕКОРАТИВНА ОГРАДА ОКОЛУ КОМПЛЕКСОТ НА ФАКУЛТЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ И РЕКТОРАТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач на јавниот повик е Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје со седиште на бул. „Крсте Мисирков“ 66.
- 1.2. Предмет на набавката е изведување на:
 - метална ограда со метални влезно-излезни врати од ковано железо;
 - монтажна декоративна ограда од бетонски, префабрикувани елементи.
- 1.3 Место на извршување на предметот на набавката: околу Комплексот на факултетите од општествените науки и Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бул. „Крсте Мисирков“ 66.
- 1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 16, 17 и 18 од Законот за јавните набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1. Тендерската документација, со која располага набавувачот, заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во просториите на ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на бул. „Крсте Мисирков“ 66, секој работен ден

од 07-15, часот со надомест во износ од 1.500,00 денари, уплатен на жиро сметка бр. 40100-788-2463 – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, д.б. 4030979223120 НБМ.

2.2. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат на тел. 118-155.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција, како и вкупната цена. Во цената треба да е пресметан и соодветниот данок.
- 3.3. Доколку набавката е со странско потекло, во цената на понудата задолжително се внесуваат давачките согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки.
- 3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики, при што тие треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.
- 3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите во период од најмногу 3 месеци.
- 3.7. Понудата треба да има рок на важност.
- 3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно со член 22 од Законот за јавните набавки.
- 4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно со член 23 став 1 алинеја 1, 3, 4 и 5 од Законот за јавните набавки.
- 4.3. Понудувачот треба да достави соодветен доказ утврден во член 24 став 2 од Законот за јавните набавки, дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.
- 4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно со член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно со член 25 од Законот за јавните набавки)

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 5.1. Начин на плаќање | 50 бодови |
| 5.2. Гаранција за квалитет | 30 бодови |
| 5.3. Цена | 10 бодови |
| 5.4. Рок на изведување | 10 бодови |

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 6.1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.
- 6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 6.3. Понудата може да биде доставена и од група понудувачи.
- 6.4. Рок на доставување на понудата: заклучно со 6.03.2000 година.
- 6.5. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на адреса Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бул. „Крсте Мисирков“, бб, 91000 Скопје со назнака: Комисија за јавни набавки.
- 6.6. Отворање на понудите ќе се изврши на 10.03.2000 година во 10,00 часот, во просториите на ректоратот на Универзитетот, на бул. „Крсте Мисирков“ бб, Скопје.
- 6.7. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-1/2000 ЗА РЕК „БИТОЛА“ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предмет на набавка: 2 ком. пегли за вулканизација на тип КЛИВ-КОМБИ 100 за макс. ширина на трака 2000 мм, спојна површина 1700 мм, должина на пегла 2200 мм, со керамички систем на греење и автогено електронска регулација на температурата.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.
- 1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 08.02.2000 година во 12.00 часот, во просториите на Подружница РЕК „Битола“.

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

– техничка документација ќе се набавува од Комерцијална служба при РЕК „Битола“.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Во понудата да биде дадена цената ДМ/ефективни саати.
- 3.2. Рок на испорака.
- 3.3. Начин на плаќање.
- 3.4. Гаранција на квалитет.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена на чинење,
- квалитет,
- рок на испорака,
- начин на плаќање.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК „Битола“ – Новаци, Новачки пат б.б. Битола (за Комисија за јавни набавки).
- 5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:
 - документ за бонитет од подносителот на платен промет,
 - доказ за техничка способност – список на главни испораки,
 - доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација,
 - доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“.
- 5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со чл. 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, не ќе бидат разгледувани.
- 6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.
- 6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206-291 при Подружница РЕК „Битола“.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈП „Комуна“ Ново Село, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 1/99 е ЈП „Комуна“ со седиште во Ново Село.
- 1.2. Предмет на набавката е изградба на деловен простор на Зелениот Пазар во Ново Село.
- 1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица регистрирани за ваков вид на работи.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки.
- 1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач. Рангирањето на понудите ќе се изврши според следните критериуми:
- 1.6. Рок за доставување на понудите е (7), седум дена од денот на објавувањето.
 - цена 50%
 - начин на плаќање 20%
 - квалитет 20%
 - рок на завршување на работите 10%

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1. Тендерската документација, односно техничка спецификација на работите спрема проектот, може да се подигне во просториите на ЈП „Комуна“ Ново Село, секој работен ден од 8:00 до 15:00 часот.
- 2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација е неповратен и изнесува 500,00 ден. и уплатени на жиро-с-ка 41300-601-61241 на ЈП „КОМУНА“ Ново Село ЕДБ+4027997115228 Депонент Стопанска Банка, Струмица.
- 2.3. Изведениот проект може да се види во просториите на ЈП „Комуна“ Ново Село.
- 2.4. Само понудувачите кои ќе ја платат тендерската документација имаат право да поднесат понуди.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
- 3.2. Понудата треба да содржи придружна документација во согласност на член 22 и 23 од Законот за јавни набавки:
 - копија од извод од регистрација на дејноста на понудувачот,
 - документ за бонитет од носителот на платниот промет,
 - изјава на понудувачот дека не е под стечај или во процес на ликвидација потпишана од одговорното лице на понудувачот,
 - референтна листа на досегашното вршење на работи од ваков вид,
 - нписок на технички лица кои ќе бидат вклучени по извршување на работите,
 - работното искуство и искуство во вршењето на таков вид работи.
- 3.3. Понудата треба да содржи цени, за секоја позиција, единечна и вкупна цена.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 4.1. Понудите да бидат доставени согласно член 52, 53, 54 од Законот за јавни набавки
- 4.2. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архива на адреса: ЈП „Комуна“ Ново Село, ул. „Мануш Турновски“ бр. 1.
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
- 5.1. Понудите кои се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.
- 5.2. Понудите ќе бидат отворани и разгледувани од Комисијата за јавни набавки при ЈП „Комуна“ Ново Село.
- 5.3. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.
- 5.4. За подетални информации понудувачите можат да контактираат на тел: 0902-355-615.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
121. Одлука за разрешување и именување член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија	97
122. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија – Ц.О. – Скопје	97
123. Одлука за определување и распоред на работното време во Министерството за финансии со органите во негов состав	97
124. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	97
125. Решение за назначување потсекретар во Министерството за финансии	99
126. Решение за назначување советник на министерот за финансии	99
127. Решение за назначување советник на министерот за финансии	99
128. Решение за назначување советник на министерот за финансии	99
129. Решение за назначување советник на министерот за финансии	99
130. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Министерството за трговија	99
131. Решение за разрешување од должноста советник во Владата на Република Македонија	100
132. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за трговија	100
133. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за трговија	100
134. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Министерството за одбрана	100
135. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за одбрана	100
136. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за одбрана	100
137. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за одбрана	100
138. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за одбрана	101
139. Решение за назначување потсекретар во Министерството за одбрана	101
140. Решение за назначување помошник на министерот за одбрана	101
141. Решение за назначување помошник на министерот за одбрана	101